



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 10 јули 1974
Скопје
Број 29 Год. XXX

Претплатата за 1974 година изнесува 180 динари. Овој број чини 3 дин. Жиро сметка 40100-601-128

298.

Врз основа на член 153 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

УРЕДБА ЗА ВООРУЖУВАЊЕТО И ОПРЕМАТА НА МИЛИЦИЈАТА

Член 1

Вооружувањето на работниците на милицијата, станиците на милицијата и самостојните оддели на милицијата, како и на другите единици на милицијата (работници и единици на милицијата) се состои од огнено и гасно оружје.

Работниците и единиците на милицијата можат да бидат снабдени и со средства на посебна опрема.

Член 2

Огненото оружје на работниците и единиците на милицијата се состои од пиштоли, пушки, полуавтоматски, автоматски и снајперски пушки, автомати, пуцкомитролези и дефанзивна бомба, како и од муниција и тромбонски мини за ова оружје.

Гасното оружје на работниците и единиците на милицијата се состои од пиштоли и други направи прилагодени за исфрлање патрони со солзавец, како и од бомби и ампули со солзавец.

Средства на посебна опрема со кои се опремаат работниците и единиците на милицијата се: заштитните средства, гумената палка, средствата за врзување и средствата за давање знаци и предупредување.

Член 3

Работниците на милицијата се вооружуваат со пиштол.

Републичкиот секретар за внатрешни работи (републички секретар) определува со кое друго огнено или гасно оружје и во колкав број се вооружени и со кои средства на посебна опрема се опремени работниците и единиците на милицијата.

Оружјето и опремата од претходниот став по извршената службена работа работниците на милицијата го предаваат на чување во станицата на милицијата, самостојното одделение на милиција или другата единица на милиција (единица на милицијата).

На чување во единицата на милицијата се предава и оружјето од став 1 на овој член за времето додека работникот на милицијата се наоѓа во притвор или е оддалечен од органот на внатрешни работи или од работното место.

Член 4

Покрај средствата на посебна опрема од член 2 став 3 од оваа уредба единиците на милицијата, по потреба, се опремаат и со средствата за запречување, како и со теренски и товарни моторни возила и моторни чамци во кои се вградени потребни средства за врски односно во кои има потребни средства за криминалистичка техника и контрола и регулирање на сообраќајот.

Републичкиот секретар определува со кои средства на посебна опрема од претходниот став се опремени единиците на милицијата.

Член 5

Типовите на одделни видови огнено и гасно оружје и на средствата на посебна опрема ги утврдува републичкиот секретар.

Член 6

Воените обврзници на милицијата кога се повикуваат се вооружени со огнено и гасно оружје и опремени со средства на посебна опрема, чиј вид и број го определува републичкиот секретар.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1581/1
3 јуни 1974 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

299.

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), Извршниот совет донесува

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕРКИ НА НЕПОСРЕДНА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА

1. Со оваа одлука се определуваат мерките на непосредна општествена контрола на цените за производите и услугите од интерес за Републиката.

2. Мерката определување на највисоко ниво на цените (максимални цени) се пропишува за производите на графичката индустрија: дневните и информативните весници, школски учебници, школска лектира и тетратки.

3. Мерката задржување на цените на затечено ниво (затечени цени) се пропишува за:

— производите на индустријата за градежни материјали: глинени производи, вар, бетонски цевки, бетонски блокови — сидни и меѓуспратни бетонски порилит, блокови и елементи за опаци, бетонска мешавина;

— производите од прехранбената индустрија — преработки од млеко;

— добиточна храна од индустриско потекло;

— производите од експлоатацијата на шумите: трупци за режење, трупци за делкани прагови, рудничко дрво, шипови, столбови за водови, столбови за скели од четинари, јарболи од четинари, столбови за хмељ, столбови за лозја, цепено техничко дрво, бродска граѓа и бродски мотки, делкани прагови, целулозно дрво макљано и немакљано, техничко дрво, дрво за сува дестилација и огревно дрво.

4. Мерката давање согласност на тарифите се пропишува за:

- електрична енергија;
- услугите во железничкиот патнички сообраќај;
- услугите во јавниот превоз во патниот сообраќај;
- услугите во внатрешниот поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај;
- надоместокот за користење на радио-дифузните емисии;
- услугите на осигурувањето на имоти и лица: задолжително осигурување на моторни возила во полза на трети лица;
- услугите на автобуските станици;
- услугите на Службата на општественото книговодство на СРМ.

5. Мерката одредување начин на формирање на цените (калкулативни цени, маржи, разлика во цената и др.) се пропишува за:

- типски станови што се произведуваат за пазарот;
- производите од прехранбената индустрија за добиточна храна од домашно производство и од увоз во прометот на големо и на мало.
- протан-бутан од домашно производство и од увоз во прометот на големо и на мало.

6. Мерката известување за цените на органот за цени заради евидентирање (евиденција на цените) се пропишува за:

- производите од индустријата на градежни материјали: ферт-гредички, разни елементи за ограда, тротоарски и терацо плочки, мермер, гипс, ивичњаци за коловоз, лозарски столбчиња, канделабри за улично осветление, елементи за мостови, центрифугирано-армирано-бетонски столбови за 0,4 кВ водови, за 10 кВ водови и за 35 кВ водови, битумински производи, пластични малтери и емулзија за пенетрација;
- јавен патен товарен сообраќај;
- товарен сообраќај на организациите на здружен труд за превоз на сопствени производи;
- услугите на осигурувањето на имоти и лица, освен услугите на осигурувањето од точката 4, алинеја 6 од оваа одлука;
- здравствени услуги;
- банкарски услуги, освен услугите од точка 4, алинеја 8 од оваа одлука.

7. Цените на производите и услугите од интерес за Републиката што не се опфатени во точките 2 до 6 на оваа одлука, организациите на здружениот труд ќе ги формираат според условите на пазарот, до колку со посебен пропис не е поинаку определено.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на мерки на непосредна општествена контрола на цените на производите и услугите од надлежност на Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 23/73).

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1334/4
3 јуни 1974 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

300.

Врз основа на член 36-б од Законот за организација на југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65, 50/58, 51/68, 15/70 и 58/71), Извршниот совет на Сообраќајето на Социјалистичка Република Македонија донесува

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА КРЕДИТИ ОД СРЕДСТВАТА НА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ КАЈ ПОШТЕНСКАТА ШТЕДИЛНИЦА

1. Средствата на штедните влогови кај Поштенската штедилница, прирани на територијата на Социјалистичка Република Македонија, ќе се користат според членот 36-б од Законот за организација на југословенските пошти, телеграфи и телефони за намените и под условите утврдени со оваа одлука.

Средствата од ставот 1 на оваа точка ги претставуваат и тоа:

- делот од прибраните средства до 31 декември 1971 година кај Народната банка на Југославија што ќе ѝ го стави на располагање на Поштенската штедилница во 1974 година;
- порастот на штедните влогови во 1972, 1973 и 1974 година;
- делот на достасаните ануитети до 31 декември 1974 година по порано одобрените кредити од средствата на штедните влогови преку Поштенската штедилница и Стопанската банка — Скопје;
- износот на припишаната камата на штедните влогови кај Поштенската штедилница; и
- неискористените средства распределени за претходните 1972 и 1973 година.

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука, по издвојувањето на средствата за давање кредити на Претпријатието за ПТТ сообраќај — Скопје во износ од 100.000.000 динари и за Воениот сервис за одобрување на потрошувачките кредити на воените лица во износ од 14.000.000 динари, Поштенската штедилница ќе ѝ ги даде на Стопанската банка — Централна во Скопје за намените и под условите определени во оваа одлука.

3. Кредитите од точката 2 на оваа одлука на Воениот сервис наменети за одобрување на потрошувачки кредити на воените лица за 1974 година ќе се одобруваат првенствено од средствата што ќе се остварат од наплатените отплати на потрошувачките кредити дадени на воените лица до влегувањето во сила на оваа одлука, а потоа и од средствата утврдени во точката 1 од оваа одлука, под општите услови што важат за давање на потрошувачки кредити на населението.

4. Кредитот на Претпријатието за ПТТ сообраќај — Скопје од точката 2 на оваа одлука, ќе се користи за реализација на програмата за развој на ПТТ сообраќајот во СР Македонија за периодот 1969 — 1975 година.

Кредитите од ставот 1 на оваа точка ќе се даваат со рок на враќање од 10 години, а роковите на користењето и враќањето на кредитите ќе ги утврдува со договор Поштенската штедилница и Претпријатието за ПТТ сообраќај.

Каматата по кредитите од оваа точка ќе се пресметува полугодишно нааназад.

5. По издвојувањето на средствата од точката 2 на оваа одлука, преостанатите средства на штедните влогови ќе се користат:

- а) за купување на вагони до 12.000.000 дин.
- б) за продажба на сервиска опрема на кредит во земјата и во странство до 95.000.000 „
- за автобуси на Претпријатието за автокаросерии „11 Октомври“ — Скопје, најмалку 50.000.000 дин.
- за подготовка на производство по заклучени договори за продажба на сопирачки на кредит

- за продажба на опрема на домашен и странски пазар на кредит
- в) за одгледување на добиток до 22.500.000 дин.
- г) за обртни средства на земјоделски организации во поплавени подрачја до 10.000.000 „
- д) за рударски истражувања 20.000.000 дин.
- ѓ) за репласирање на достасани отплати по краткорочни пласмани 48.000.000 „
- на „Железарница“ — Скопје 11.000.000
- на „Охис“ — Скопје 8.000.000
- на „Агрохемизација“ — Скопје 8.000.000
- на „Југопетрол“ — Скопје 15.000.000
- на Топилницата „Злетово“ — Титов Велес 6.000.000
- е) Резерва 27.000.000 „

Средствата од точката 5 под б) ќе се користат во износи, по намени, што ќе ги предложи Фондот за кредитирање на продажбата на домашна сервиска опрема во земјата.

Средствата од оваа точка под в) ќе се користат според посебна програма. Условите за користењето на овие средства ќе ги утврди Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, а корисниците на кредитите ќе ги определи Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Средствата од оваа точка под ѓ) ќе се користат за истите намени и под исти услови како и во 1973 година.

Средствата од оваа точка под е) ќе се користат во согласност со Републичкиот секретаријат за финансии.

При одобрување на кредитите за увоз на репроматеријали, купување на вештачки ѓубрива и за залихи на нафта и нафтени деривати, Стопанската банка ќе партиципира со сопствено учество во износ од најмалку 30%.

Кредитите од ставот 1 на оваа точка Стопанската банка ќе ги дава со камата по стапка во висина од 0,50% поголема од стапката по која Поштенската штедилница средствата ќе ѝ ги дава на Стопанската банка. Роковите на користењето и на враќањето на кредитите ќе ги утврдат со договор Стопанската банка и корисниците на кредитите.

Каматата по кредитите од оваа точка ќе се пресметува полугодишно нааназад.

6. Кредитите од средствата од точката 1 на оваа одлука ќе се користат во зависност од динамиката на приливот на средствата.

7. Поштенската штедилница е должна позитивната разлика на средствата од штедните влогови, по извршената пресметка и по издвојувањето на делот на средствата за резерва на сигурноста и за делот од средствата за кредитирање на Претпријатието за ПТТ сообраќај — Скопје и Воениот сервис, да ја прати месечно сразмерно на делот што ѝ припаѓа на СР Македонија најдоцна до 5-ти во месецот за изминатиот месец, во полза на посебна сметка кај Стопанската банка — Централата во Скопје.

8. Одобрените а неискористените кредити од средствата на штедните влогови кај Поштенската штедилница до 31 декември 1973 година ќе се користат во 1974 година.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1438/1
3 јуни 1974 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

301.

Врз основа на член 5 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), Извршниот совет на Собранието на СРМ донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАН ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ ВО ВНАТРЕШНИОТ ЖЕЛЕЗНИЧКИ СООБРАЌАЈ

1. Се овластува Републичкиот завод за цени да дава согласност за изменување и дополнување на цените — тарифите за превоз на патници во внатрешниот железнички сообраќај.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1335/1
3 јуни 1974 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

302.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Се именува за потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи Киро Илиевски, досегашен началник на Управата за внатрешни работи — Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-1687/1
18 јуни 1974 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

303.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Се именува за потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи Василе Костојчиновски, началник на управа во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-1688/1
18 јуни 1974 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

304.

Врз основа на член 29 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65 и 16/69), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

1. Се именува за помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи Реџаи Ибраимовски, на работа во Генералштабот на ЈНА.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1689/1

18 јуни 1974 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

305.

Врз основа на член 30 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО**

1. Се именува за советник на републичкиот секретар за земјоделство и шумарство инж. Киро Докузовски, досегашен потпретседател на Собранието на општината Дебар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1618/1

13 јуни 1974 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

306.

Врз основа на член 8 од Законот за Републичкиот завод за унапредување на домаќинството („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 29/73), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДВА ЧЛЕНА НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДОМАЌИНСТВОТО**

I. За членови на Конкурсната комисија за именување директор на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството се именуваат:

1. инж. Драгана Серафимова, доцент на Архитектонско-градежниот факултет во Скопје;

2. Предраг Пенушлиски, секретар на Заедницата на културата на град Скопје.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1621/1

13 јуни 1974 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

307.

Врз основа на член 67 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ТРИ ЧЛЕНА НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА — БИТОЛА**

I. За членови на Конкурсната комисија за именување на директор на Домот за доенчиња и мали деца во Битола се именуваат:

1. Димче Кираџиски, стручно политички работник во Републичката конференција на ССРМ;

2. Драган Христовски, на работа во Републичката заедница за инвалидско и пензиско осигурување;

3. Сотир Прчковски, секретар на Извршниот совет на општинското собрание во Битола.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1622/1

13 јуни 1974 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

308.

Врз основа на член 81 од Законот за самоуправните интересни заедници на вработувањето и за материјалното обезбедување за време на привремена незапосленост („Службен весник на СРМ“ број 20/74), Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ИНИЦИЈАТИВНИОТ ОДБОР ЗА ОСНОВАЊЕ И КОНСТИТУИРАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ**

I. За членови на Иницијативниот одбор за основање и конституирање на Републичката заедница за вработување се именуваат:

1. Андоновски Јонче, директор на Заедницата за вработување — Битола;

2. Бошковски Илија, заменик на републичкиот секретар за труд;

3. Гулевски Перо, секретар на Републичкиот завод за вработување — Скопје;

4. Димовски Васил, член на Претседателството на Републичката конференција на ССРМ;

5. Златевски Драган, претседател на Заедницата за вработување — Скопје;

6. Михајловски Момир, претседател на Полномштвото за активноста на СКМ во врска со одењето на привремена работа на наши работници во странство;

7. Калејски Никола, претседател на Заедницата за вработување — Штип;

8. Нонковски Кицо, член на Претседателството на Сојузот на синдикатите на Македонија;

9. Петровски Томе, претседател на Советот за исленички прашања на Извршниот совет;

10. Спасова Николина, секретар на Комисијата за општествено-економски прашања на младите при Претседателството на РК на ССМ;

11. Темелковски Борко, член на делегацијата на СРМ во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ и

12. Цанцевски Никифор, шеф на Служба на Заводот за вработување — Скопје.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1620/1

13 јуни 1974 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

309.

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за просветната инспекција („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74), републичкиот секретар за образование и наука донесува

УПАТСТВО ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈА НА ПРОСВЕТНИОТ ИНСПЕКТОР

1. Со ова упатство се пропишува образецот на легитимацијата на просветниот инспектор и начинот на нејзиното издавање.

2. Легитимацијата со која се утврдува својството на просветен инспектор, се издава според образецот кој е составен дел на ова упатство.

3. Големината на легитимацијата на просветните инспектори е 9 x 6 см., а нејзините корици се полутврди и обоени во плава боја.

4. Легитимацијата на просветниот инспектор му ја издава органот што го назначува инспекторот.

5. Легитимацијата на просветниот инспектор важи за учебната година во која е издадена, доколку изрично не е означен покус рок.

Продолжувањето на рокот на важењето на легитимацијата за наредната учебна година го врши органот што го назначува инспекторот.

6. Лицето на кое му престанало својството на просветен инспектор му ја предава легитимацијата на органот што го назначил.

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Дел. број 01-1811/1

11 јуни 1974 година

Скопје

Републички секретар за
образование и наука,
Љупчо Копровски, с. р.

ОБРАЗЕЦ

на легитимацијата на просветниот инспектор
(Насловна и прва страна на корицата)

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЛЕГИТИМАЦИЈА

на просветниот инспектор

(Втора страна на првата корица)

(фотографија големина 5 x 3,5 см.)

(Своерачен потпис на просветниот инспектор)

(Прва внатрешна страна)

(Назив на органот што ја издал легитимацијата)

ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОР

(Име и презиме на инспекторот)

е овластен на територијата односно на подрачјето на _____ да врши

надзор над спроведувањето на законските и другите прописи во установите за образование и воспитување, според правата и обврските определени со Законот за просветната инспекција.

Ден _____ 197— год.

Во _____ М.П.

(Потпис на старешината
на органот)

(Втората, третата внатрешна страна)

Легитимацијата важи

до _____ 197— година

М.П.

(Потпис на старешината
на органот)

до _____ 197— година

М.П.

(Потпис на старешината
на органот)

до _____ 197— година

М.П.

(Потпис на старешината
на органот)

310.

Врз основа на член 50 алинеја шеста од Законот за рибарство („Службен весник на СРМ“ бр. 15/73), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

УПАТСТВО ЗА СОДРЖИНАТА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО РИБОЛОВНИТЕ ВОДИ

I

ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Со ова упатство се утврдува содржината на годишниот план за стопанисување со риболовната вода.

2. Некои од организациите на здружениот труд и организациите на спортските риболовни друштва што стопанисуваат со риболовната вода според годишниот план кој е составен дел на ова упатство.

II

СОДРЖИНА НА ГОДИШНИОТ ПЛАН

Годишниот план за стопанисување со риболовната вода особено содржи:

1. Анализа на производството на риба во риболовната вода во последниве пет години;

2. Очекуван тежински прираст на рибата врз база на природната репродукција и вештачкото порибување како и други мерки за заштита на рибниот фонд;

3. Програмиран годишен улов на риба за годината за која се донесува годишниот план и тоа:
— структура на уловот по видови;
— динамика на уловот по месеци.

4. Мерки за зголемување на рибниот фонд и тоа:

а) порибување на риболовната вода:

- вид риба;
- возраст (икри, личинки, одгледан подмладок);
- број и тежина (должина) на употребениот за порибување материјал;
- време, место и начин на порибувањето;
- б) користење на објекти — мрестилишта.

5. Мерки за заштита на рибниот фонд:

- мерки за спречување внесување на рибни болести;
- мерки за уништување на штетните животни;
- мерки за заштита на риболовните води од загадување;
- мерки за контролиран лов на риба (селективност на риболовното средство, одредување на посебни пунктови за поаѓање и доаѓање од риболов и изградба на магацински простор за прием на рибите на одделни пунктови);
- организација на рибочуварската служба.

6. Риболовен потенцијал:

- работници односно спортски риболовци — број — квалификации и мерки за подобрување на квалификационата структура;
 - основни средства за лов и поважен риболовен алат;
 - објекти за лагерирање на рибата, средства за внатрешен и надворешен транспорт.
7. Пласман на рибата и преработувачки објекти;
8. Средства потребни за реализирање на планот;
9. Други моменти кои се од влијание за заштита, зголемувањето на рибниот фонд и уловот на риба.

III.

Ова упатство влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 08-1613/1
25 јуни 1974 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
д-р Јанко Лазаревски, с. р.

311.

Врз основа на член 50 алинеја трета од Законот за рибарство („Службен весник на СРМ“ бр. 15/73), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

УПАТСТВО

ЗА ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА ЗА ЧУВАР НА РИБОЛОВОТ

1. Легитимацијата за чувар на риболовот се издава според образецот што е составен дел на ова упатство.
2. Со легитимацијата се утврдува својството на чувар на риболовот.
3. Големината на легитимацијата за чувар на риболовот изнесува 10x7 см. а нејзините корици се тврди и обоени со темно црвена боја.
4. Легитимацијата на чуварот на риболовот ја издава организацијата на здружен труд, спортска риболовна организација или собранието на општината што го назначува чуварот.
5. Легитимацијата за чувар на риболовот важи за календарската година за која е издадена, односно за календарската година за која е нејзиното важење продолжено до колку изрично не е означен покус рок.
6. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 08-1613/1
25 јуни 1974 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
д-р Јанко Лазаревски, с. р.

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД
ОРГАНИЗАЦИЈА НА СПОРТСКИ РИБОЛОВЦИ
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНА
БРОЈ —ОБРАЗЕЦ ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ЧУВАР НА
РИБОЛОВОТ ФОРМАТ 10x7 см.ГРБ НА РЕПУБЛИКАТА
ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ЧУВАР НА РИБОЛОВОТ

(Втора страна на корицата)
Фотографија големина 6x4 см.

(своерачен потпис на чуварот на риболовот)
(Прва внатрешна страна)

(Назив на организацијата или собранието на општината што ја издава легитимацијата) _____ го овластува _____ да обавува рибочуварска дејност предвидена со Законот за рибарство.

Број _____
ден _____ 1974 година

Во _____ Потпис на одговорното лице,

М. П. _____
(Втора, трета и четврта внатрешна страна)
Легитимацијата важи до _____ 19____ година.

Потпис на одговорното лице,

312.

Врз основа на член 50 алинеја втора од Законот за рибарство („Службен весник на СРМ“ бр. 15/73), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

УПАТСТВО

ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ И НА ДОЗВОЛИ ЗА СПОРТСКИ РИБОЛОВ

1. Легитимацијата за рибарот што врши стопански риболов, како и годишната и дневната дозвола за спортски риболов се издаваат според обрасците кои се составен дел на ова упатство.
2. Со легитимацијата се утврдува својството на рибар — за вршење на стопански риболов.
3. Големината на легитимацијата за стопански риболов е 10x7 см. а нејзините корици се полутврди и обоени со сина боја.
4. Легитимацијата за стопански риболов важи за календарската година за која е издадена, односно за календарската година за која е нејзиното важење продолжено, до колку изрично не е означен покус рок.
5. Продолжувањето на рокот на важењето на легитимацијата за наредната година го врши организацијата на здружен труд, спортското риболовно друштво или собранието на општината — што ја издава дозволата.
6. Со дозволата за спортски риболов, граѓанинот се здобива со право на вршење на спортски риболов.
7. Обрасците за годишна дозвола ги печата во трипликат Сојузот на спортските риболовни друштва и ги доставува на организациите на спортските риболовци по нивно барање.
8. Организациите на спортските риболовни друштва, еден примерок од дозволата даваат на корисникот, еден примерок на Сојузот на спортските риболовни друштва а еден примерок останува во организацијата на спортското риболовно друштво.

7. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 08-1613/1
25 јуни 1974 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
д-р Јанко Лазаревски, с. р.

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД Обр. бр. 1
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНА
Бр. _____

ОБРАЗЕЦ ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ

Формат 10 x 7

ГРБ НА РЕПУБЛИКАТА

ЛЕГИТИМАЦИЈА НА РИБАР ШТО ВРШИ
СТОПАНСКИ РИБОЛОВ
(Втора страна на корицата)
Фотографија големина 6 x 4 см.

Своерачен потпис на рибарот
(Прва внатрешна страна)

(Назив на организацијата која ја издава легитимацијата) _____ го овластува _____

_____ на рибарското подрачје _____
_____ да врши стопански риболов под усло-
вите утврдени со општиот акт на организацијата.

Број _____
ден _____ 19____— год.
во _____

Потпис на старешината
на организацијата на
здружениот труд

(Втора, трета и четврта внатрешна страна)

Легитимацијата важи:

Од _____ 19____— година
М. П.

Потпис на старешината
на организацијата на
здружен труд

М. П.

Потпис на старешината
на организацијата на
здружен труд

М. П.

Потпис на старешината
на организацијата на
здружен труд

М. П.

Потпис на старешината
на организацијата на
здружен труд

(Третата и четвртата страна од корицата остануваат празни).

Образец бр. 2

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД
ОРГАНИЗАЦИЈА НА СПОРТСКИ РИБОЛОВНИ
ДРУШТВА
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНАТА

ГОДИШНА ДОЗВОЛА ЗА СПОРТСКИ РИБОЛОВ

Врз основа на член 26 од Законот за рибарство („Службен весник на СРМ“ бр. 15/73) се дозволува на _____ од _____ лична карта бр. _____ член на спортско риболовно друштво _____

да може да врши риболов во риболовната вода _____ со риболовни средства дозволени за спортски риболов.

За оваа дозвола наплатен е надомест во износ од _____ (со букви) _____ динари.

Оваа дозвола важи од 1. I. до 31. XII. _____ година.

Број _____
_____ 19____— година
Скопје

М. П.

Потпис на овластеното лице,

Образец бр. 3

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗДРУЖЕН ТРУД
ОРГАНИЗАЦИЈА НА СПОРТСКИ РИБОЛОВНИ
ДРУШТВА
СОБРАНИЕ НА ОПШТИНА

СЕДУМДНЕВНА ДОЗВОЛА ЗА СПОРТСКИ РИБОЛОВ

Врз основа на член 26 од Законот за рибарство („Службен весник на СРМ“ бр. 15/73) се дозволува на _____ од _____

број лична карта _____ издадена од _____ може да врши риболов во риболовната вода _____ со риболовни средства дозволени за спортски риболов.

За оваа дозвола наплатен е надомест во износ од _____ со букви _____ динари.

Оваа дозвола важи од _____ до _____ со лична карта.

Број _____
_____ 19____— година

Потпис на овластеното лице,

313.

Врз основа на член 50 алинеја четврта а во врска со член 35 став 1 од Законот за рибарство („Службен весник на СРМ“ бр. 15/73), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

НАРЕДБА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ЛОВОСТОЈ НА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ РИБИ И РАКОВИ

1.

Се забранува ловење на следниве видови риби и ракови во одделни риболовни води во времето:

А. — Во езерата:

Охридско Езеро

1. Пастрмка

— охридска пастрмка (пештанска зимска) од Југословенско-албанската граница кај манастирот Св. Наум до вливот на реката Сатеска во Охридско Езеро, од 25. XII. до 20. III.

— охридска пастрмка (летна форма) во реонот Градишта — Вељапешт од 15. VI. до 15. VIII.

— охридска пастрмка (струшка раса) од вливот на реката Сатеска до Југословенско-албанската граница кај село Радожда од 20. XII. до 10. III.

— пастрмка од р. Црн Дрим од истекот на Охридско Езеро до даљанот од 1. XII. до 1. III.

2. Велвица од 25. XII. до 20. II.

3. Крап од 20. V. до 15. VI.

4. Плашица од 15. V. до 15. VIII.

Преспанско Езеро

1. Калифорниска пастрмка од 1. XII. до 30. III.
2. Крап од 10. V. до 31. V.
3. Нивичка од 20. V. до 10. VII.
4. Скобуст од 20. IV. до 20. V.

Дојранско Езеро

1. Целосна забрана на сите видови риби од 1. IV. до 30. IV.

Од 1975 година па натаму, ловостојот ќе се определува секоја година со посебна наредба во согласност со Спогодбата за рибарство на Дојранско Езеро заклучена помеѓу Владите на СФР Југославија и Кралството Грција.

2. Благороден рак од 15. XI. до 1. V.

За заградената црвеноперка во мандрите до почетокот на ловостојот, ловот може да се врши до 15. IV.

Б. — Вештачки акумулации

1. Пастрмка од 1. XI. до 31. I.
2. Крап од 1. V. до 31. V.
3. Благороден рак од 15. XI. до 1. VI.

В. — Во реките:

1. За сите видови пастрмки од 1. X. до 15. I.
2. За сите останати видови риби од 15. IV. до 15. V.
3. За благороден рак од 1. XII. до 15. V.

II.

По исклучок од одредбите на претходниот оддел, дозволен е лов на риба за време на ловостој со цел собирање на икра за вештачко размножување на риби за порибување на водите, на организациите на здружениот труд кои имаат мрестилишта и се занимаваат со ваква дејност во времето од:

Во Охридско Езеро:

— за охридска пастрмка (пештанска зимска) од 21. I. до 20. III.

— за охридска пастрмка (струшка раса) од 10. I. до 10. III.

— пастрмка на реката Црн Дрим од истекот од Охридското Езеро до даљанот од 1. XII. до 1. III.

Во Преспанско Езеро:

— за калифорниска пастрмка од 10. I. до 31. III.

Во Дојранско Езеро:

— за крап од 15. IV. до 30. IV.

Во вештачките акумулации:

— за пастрмка од 20. XI. до 31. I.

Организациите од претходниот став се должни сите целоикрени (недозреани) риби да ги вратат живи во риболовната вода.

III.

Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за одредување на ловостој на одредени видови риби и ракови („Службен весник на СРМ“ број 13/69, 20/70, 31/70, 36/71, 18/72 и 9/73).

IV.

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 08-1613/1

25 јуни 1974 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
д-р Јанко Лазаревски, с. р.

314.

Врз основа на член 50 од Законот за рибарство алинеја прва („Службен весник на СРМ“ бр. 15/73), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство, донесува

НАРЕДБА

ЗА ЗАБРАНА ЛОВЕЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ РИБИ И РАКОВИ ПОД ОДРЕДЕНА ГОЛЕМИНА

I.

Се забранува ловење на риби и ракови во риболовните води под големината одредена со оваа наредба.

Големината на рибите и раковите под која е забрането ловење на одделни видови риби и ракови изнесува:

— охридска пастрмка	32 см.
— речна пастрмка	25 см.
— мавровска пастрмка	30 см.
— преспанска пастрмка	30 см.
— охридска белвица	22 см.
— крап од Охридско Езеро	28 см.
— јагула	50 см.
— крап од Преспанско Езеро	30 см.
— речен крап	25 см.
— охридска плашица	11 см.
— преспанска нивичка	11 см.
— крап од Дојранско Езеро	30 см.
— дојранска белвица	12 см.
— дојранска црвеноперка	15 см.
— преспански скобуст	20 см.
— сом	40 см.
— благороден рак	10 см.

Големината на рибата се мери од врвот на рилката до крајот на опашната перка, освен кај пастрмката и белвицата каде што големината се мери до крајот на средните зраци на опашната перка.

Големината на ракот се мери од очите до крајот на опашката.

II.

Отстапување од предвидената големина при уловот на риби се дозволува најмногу до 5% кај сите видови риби, а кај плашицата, нивичката и белвицата најмногу до 10%.

III.

Со влегување во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за забрана ловење на одредени видови риби и ракови под одредена големина („Службен весник на СРМ“ број 13/69).

IV.

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 08-1613/1

25 јуни 1974 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство
д-р Јанко Лазаревски, с. р.

315.

Врз основа на член 50 алинеја петта од Законот за рибарство („Службен весник на СРМ“ бр. 15/73), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

Н А Р Е Д Б А**ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ УПОТРЕБАТА НА РИБОЛОВНИ СРЕДСТВА ЗА СТОПАНСКИ И СПОРТСКИ РИБОЛОВ****I.**

1. Се забранува вршење на стопански риболов во риболовните води со следните риболовни средства чија големина на окцата од јазел до јазел во влажна состојба е помала од:

— за скобусничар	30 мм
— за „мрежа“ за пастрмка	42 мм
— за мрејца за белвици	28 мм
— за крапарник за шаран	56 мм
— за меглански влак и гриб	16 мм
— за пештански влак	16 мм
— за влачка	16 мм
— за белвачар	12 мм
— за слепо влече	10 мм
— за карели (дојрански мрежи)	12 мм
— за апладе	20 мм
— за грунечник	22 мм
— за грунчар	20 мм
— за престамница	12 мм

За други видови мрежи чија големина на окцата не е помала од големината на окцата предвидена за одделни видови мрежи за соодветен вид риба.

2. Се забранува употребата на следниве риболовни средства:

- плавичарник и струк за јагула на Охридско Езеро;
- летни коци, преспански сак за нивичка и сачма (сертме) на Преспанско Езеро;
- потиск за крап на езерата;
- блинкер со влечење за лов на пастрмка на Охридско Езеро во периодот од 1. IX.—30. VI.

Во дозволеното време за стопански риболов со блинкер на Охридско Езеро, можат да се употребат најмногу 5 топки со најмногу по 10 блинкери на топка како и по две жили на кајче со по најмногу 10 блинкери.

Организацијата на здружениот труд што стопанисува со риболовната вода е должна со свој акт да одреди пунктови за поаѓање на риболов и доаѓање од риболов.

Организацијата на здружениот труд што стопанисува со риболовната вода должна е на одредените пунктови да изгради магацински простории за прием и мерење на уловената риба.

II.

1. Се забранува вршење на спортски риболов во риболовните води со следниве риболовни средства:

- со повеќе од 2 стапа со по 3 јадици на секој стап;
- самица, струк, чекало, кош, разни видови мрежи и подводни пушки;
- црв и други живи мамци за лов на пастрмка;
- блинкер со влечење за лов на секаков вид риба;
- блинкер со влечење за лов на пастрмка на Охридско Езеро во периодот од 1. IX. до 30. VI.

Во дозволеното време за лов со блинкер дозволено е влечење на една жила со најмногу 5 блинкери.

III.

Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за ограничување упо-

требата на риболовните средства за стопански и спортски риболов („Службен весник на СРМ“ бр. 13/69 и 20/70).

IV.

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 08-1613/2
25 јуни 1974 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
д-р Јанко Лазаревски, с. р.

316.

Врз основа на член 35 став 2 од Законот за рибарство („Службен весник на СРМ“ број 15/73), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

Н А Р Е Д Б А**ЗА ВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА ЛОВ НА РИБА ВО ОДРЕДЕНИ РИБОЛОВНИ ВОДИ****I.**

Се забранува лов на риба во следниве риболовни води:

- Лов на пастрмка во Преспанското Езеро од 1. VII. 1974 до 31. XII. 1975 година;
- Лов на секаков вид риба во Брајчинска река (ресенско) од изворот до устието од 1. VII. 1974 до 31. XII. 1975 година;
- Лов на секаков вид риба на реката Дошница (кавадаречко) од изворот до устието од 1. VII. 1974 до 1. VII. 1976 година.

II.

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 08-1613/1
25 јуни 1974 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
д-р Јанко Лазаревски, с. р.

317.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на Правилникот за формирање и распределба на средствата од фондот за заедничка потрошувачка на Специјалната болница за лекување на ревматични заболувања „Катлановска бања“ — Скопје бр. 02-372, донесен од Советот на болницата на седницата одржана на 27 јуни 1972 година, по одржаната јавна расправа на 30 мај 1974 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ПОНИШТУВА Правилникот за формирање и распределба на средствата од фондот за заедничка потрошувачка на Специјалната болница за лекување на ревматични заболувања „Катлановска бања“ — Скопје бр. 02-372, донесен од советот на болницата на седницата одржана на 27 јуни 1972 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Специјалната болница за лекување на ревматични заболувања „Катлановска бања“ — Скопје на начин определен во статутот на болницата за објавување на општите акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на поднесена претставка, со решение У. бр. 34/73 од 14 февруари 1974 година поведе постапка за оценување уставноста на правилникот означен во точката 1 на оваа одлука.

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Уставниот суд на Македонија утврди дека предлогот на правилникот, пред неговото конечно усвојување, не бил разгледан на собир на работните луѓе на болницата.

Според ставот 2 на член 63 од Уставот на СР Македонија од 1963 година, кој беше во сила во времето на донесувањето на правилникот, организацијата на работата и управувањето во работната организација треба да овозможат работните луѓе на секој степен и во сите делови од работниот процес што претставуваат целина, што понепосредно да одлучуваат за прашањата на трудот, уредувањето на меѓусебните односи, распределбата на доходот и другите прашања на својата економска положба.

Во остварувањето на оваа уставна одредба, според мислењето на Судот, општите акти на органите на управувањето на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации, пред нивното донесување, требаше да бидат изнесувани пред работните луѓе на разгледување.

Од друга страна според членот 113 од Уставот на СР Македонија од 26 февруари 1974 година управувањето со организациите на здружениот труд и со другите самоуправни организации и нивната организација мораат да бидат уредени така што работните луѓе во секој дел од процесот на работата и во секој дел на организацијата да одлучуваат за прашањата на својата работа и за другите интереси, да ги остваруваат своите самоуправни права и заеднички интереси.

Бидејќи при донесувањето на оспорениот правилник на работните луѓе на болницата не им било овозможено непосредно да ја изразат својата волја, Уставниот суд на Македонија утврди дека правилникот не бил донесен во согласност со начелото изразено во ставот 2 на член 63 од Уставот на СР Македонија од 1963 година, како и дека не е во согласност со членот 113 од Уставот на СР Македонија од 26 февруари 1974 година.

5. Разгледувајќи ги одделните одредби од правилникот, Судот утврди дека со членот 11 од правилникот е определено право на користење средства наменети за кредитирање на станбена изградба да имаат сите работници во постојан работен однос, со полно работно време и со работен стаж над пет години.

Според ставот 3 на точка 3 од Амандманот XVIII на Уставот на СР Македонија од 1963 година, резултатот од трудот и личниот придонес на работникот за успехот и развојот на организацијата на здружениот труд, покрај другите основи и мерила утврдени врз начелата на заемност и солидарност, се основа и мерило при одлучувањето за употребата на средствата издвоени во организациите на здружениот труд за нивните заеднички потреби. Исто така и според ставот 2 на член 21 од Уставот на СР Македонија од 26 февруари 1974 година работниците за заедничка потрошувачка распоредуваат дел од доходот што е сразмерен со нивниот придонес во остварувањето на доходот што го дале со својот труд и со вложување на општествени средства, како минат труд на работниците. Судот смета дека работникот, кој со самото стапување на работа во основната организација на здружениот труд станува нејзин рамноправен член и со својот труд придонесува за остварување на доходот од кој се издвојуваат и средствата за заедничка потрошувачка, не може да биде лишен од правото на користење на средства за заедничка потрошувачка. Ова право работникот го остварува според основите и мерилата утврдени во самоуправниот општ акт на организацијата на здружен труд. Според

мислењето на Судот должината на времето поминато на работа во организацијата на здружениот труд може да претставува само еден од приоритетните услови за користење на тие средства.

Со оглед на изнесеното Судот реши како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 34/73
30 мај 1974 година
Скопје

Го заменува претседателот на
Уставниот суд на Македонија
Судија,

Мире Доновски, с. р.

318.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на Одлуката за незаверување договори за пренос на правото на користење градежно земјиште кога преносот не е дозволен и за пренос на правото на сопственост на недовршени семејни станбени згради и станови бр. 07-25631, донесена од Собранието на град Скопје на седницата од 26 октомври 1972 година, по одржаната јавна расправа на 30 мај 1974 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за незаверување договори за пренос на правото на користење градежно земјиште кога преносот не е дозволен и за пренос на правото на сопственост на недовршени семејни станбени згради и станови бр. 07-25631, донесена од Собранието на град Скопје на седницата од 26 октомври 1972 година („Службен гласник на град Скопје“ бр. 24/72).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на Општината на град Скопје“.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на поднесена претставка, со решение У. бр. 35/73 од 14 февруари 1974 година поведе постапка за оценување уставноста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука.

4. Во претходната постапка, како и на јавната расправа, Судот утврди дека со оспорената одлука е определено општинските судови во Скопје да не заверуваат договори со кои се врши недовршен промет на градежно земјиште и пренос на правото на сопственост на новоподигнати недовршени семејни станбени згради и станови. Со оваа одлука општинските судови се задолжени постапката за заверка да ја дополнат со докази со кои ќе се утврдува видот на правниот промет, дали предметната недвижност е во општ промет и дали таа може да биде предмет на договор меѓу договорните странки. Со одлуката исто така е определено заверувањето на договорите за пренос на недвижности и права, кога овој промет е слободен, општинските судови да можат да го вршат откако ќе утврдат дека се платени данокот на промет на недвижности и права, како и другите даноци со кои продавачот и купувачот се задолжени, а стасале за наплата.

Според членот 270 од Уставот на СР Македонија судовите во вршењето на судската функција се независни и судат врз основа на уставот, законите и самоуправните општи акти, а според ставот 2 на член 271 од Уставот надлежноста на редовните судови и постапката пред тие судови се утврдуваат со закон. Исто така, според точките 9, 11 и 24 од став 1 на член 301 од Уставот на СР Македонија со закон се уредуваат работите од заеднички интерес за работните луѓе и граѓаните што се однесуваат на сопственичките и другите имотно-правни односи, на договорните и другите облигациони односи и на прометот на недвижностите, како и што се однесуваат на судовите и на заверката на потписи, ракописи и преписи.

Од друга страна, согласно ставот 1 на член 303 од Уставот на СР Македонија во областите што не се уредуваат само со закон, општините можат, во рамките на своите права и должности, самостојно да донесуваат прописи заради уредување на прашања и односи од интерес за општината, а согласно ставот 2 на овој член од Уставот во областите што се уредени со републички закон општините можат, во рамките на своите права и должности, да донесуваат прописи заради уредување на одделни прашања што не се уредени со законот.

Овие начела беа утврдени и во членот 189 од Уставот на СР Македонија од 1963 година. во алинеите 8, 9 и 23 на точка 2 и во точката 5 од Амандманот XXX, како и во точката 3 од Амандманот XII на овој устав, кој беше во важност во времето на донесувањето на оспорената одлука.

Според мислењето на Судот надлежноста на редовните судови и постапката пред тие судови можат да се утврдуваат само со закон. Општинските собранија не се овластени да утврдуваат надлежност на редовните судови, ниту да уредуваат одделни прашања на постапката пред овие судови дури и тогаш кога тие прашања не се уредени со закон. Судот исто така смета дека преносот на правото на користење градежно земјиште и правото на сопственост на недовршени семејни станбени згради и станови не е прашање што спаѓа во рамките на правата и должностите на општината. Ова прашање е од заеднички интерес за работните луѓе и граѓаните во Републиката, поради што може да се уредува само со закон. Бидејќи ова прашање не спаѓа во рамките на правата и должностите на општината, Судот е на мислење дека и од оваа гледна точка општинските собранија не се овластени да уредуваат одделни прашања во врска со преносот на правото на користење градежно земјиште и правото на сопственост на недовршени семејни станбени згради и станови што не се уредени со закон.

Заземајќи вакво становиште Судот истовремено смета дека судовите и другите државни органи при заверувањето на договорите за промет на земјишта и згради по службена должност се задолжени да внимаваат на ништовноста на договорот што го заверуваат. Според смислата на членот 46 од Законот за промет на земјишта и згради („Службен лист на СФРЈ“ бр. 43/65, 57/65 и 17/67), кој согласно членот 16 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 7/74) до донесувањето на соодветен републички закон се применува како републички закон, судовите и сите други државни органи се должни да внимаваат на ништовноста на договорот за пренос на правото на користење на градежно земјиште и правото на сопственост на семејни станбени згради и станови и тоа, како во постапката на земјишно-книжниот пренос на сопственоста врз земјиштето, семејната станбена зграда или станот, така и во постапката за склучување на договорот и неговото заверување. Судовите и другите државни органи можат да ги заверуваат потписите на странките што склучуваат договор за промет на земјиште или зграда само откако ќе утврдат дека не постојат со закон утврдени забрани за промет со соодветното земјиште или згради и дека се исполнети и други со закон пропишани услови за заверување на овој вид договори. Одредбите од ставовите 1 и 3 на член 1 од Законот за заверување на потписи, ракописи и преписи („Службен весник на СРМ“ бр. 31/72), според кои со заверувањето на потписите се потврдува нивната автентичност и не се потврдува вистинитоста на содржината на исправата, не ги ослободуваат судовите и другите државни органи од обврската при заверувањето на потписите на странките на договорот за промет на земјишта и згради, врз основа на одредбите од Законот за промет на зе-

мјишта и згради, по службена должност да внимаваат на ништовноста на договорот што го заверуваат.

Со оглед на тоа што Собранието на град Скопје со оспорената одлука уредило прашање што не спаѓа во рамките на правата и должностите на општината и што се уредува само со закон, Судот оцени дека оваа одлука е во спротивност со Уставот на СР Македонија од 25 февруари 1974 година и дека таа во времето на нејзиното донесување била во спротивност со Уставот на СР Македонија од 1963 година.

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр.35/73

30 мај 1974 година

Скопје

Го заменува Претседателот на
Уставниот суд на Македонија
Судија,
Мире Доновски, с. р.

319.

Уставниот суд на Македонија оценувајќи ја уставноста и законитоста на Одлуката за надоместок за обезбедување на топлинска енергија, донесена од советот на Дирекцијата за топлификација на град Скопје на 10 јули 1972 година и на Одлуката за надоместок на трошоците за приклучување кон топлификационата мрежа, донесена од собирот на работните луѓе на ОЗТ Топлификација на град Скопје на 21 февруари 1974 година, по одржаната јавна расправа на 28 март 1974 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека Одлуката за надоместок за обезбедување на топлинска енергија, донесена од советот на Дирекцијата за топлификација на град Скопје на 10 јули 1972 година не била во согласност со Уставот на СР Македонија, со Законот за уредување и користење на градежно земјиште и со Законот за уредување на градежното земјиште.

2. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за надоместок на трошоците за приклучување кон топлификационата мрежа, донесена од собирот на работните луѓе на ОЗТ Топлификација на град Скопје на 21 февруари 1974 година.

3. Секој чие право е повредено со конечен и правосилен поединечен акт донесен врз основа на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука има право, во рок од 6 месеци од денот на објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на СРМ“, да бара од надлежниот орган измена на тој поединечен акт ако од доставувањето на поединечниот акт до донесувањето на оваа одлука не поминало повеќе од една година.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во ОЗТ Топлификација на град Скопје на начин што во нејзиниот статут е утврден за објавување на општите акти.

5. Уставниот суд на Македонија по повод претставки од повеќе граѓани на Скопје со решение од 27 декември 1973 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на Одлуката за надоместок за обезбедување на топлинска енергија, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со ставот 1 на точка 3 од Амандманот XVIII и точката 5 на Амандманот XIX на Уставот на СР Македонија и со членот 19 од Законот за уредување и користење на градежното земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 26/68 и бр. 20/70), кои биле во важност во времето на нејзиното донесување, како и со членот 11 од постојниот Закон за уредување на градежното земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72).

Во текот на постапката Собирот на работните луѓе на ОЗТ Топлификација на град Скопје на 21

февруари 1974 година донесе нова Одлука за надоместок на трошоците за приклучување кон топлификационата мрежа со која оспорената одлука беше ставена вон сила. Со оглед на тоа што со новата одлука не беше предвидена можност за измена на поединечните акти донесени врз основа на оспорената одлука Судот реши да ја продолжи постапката за оценување на нејзината уставност и законитост. Истовремено Судот одлучи постапката да ја прошири и на новодонесената Одлука за надоместок на трошоците за приклучување кон топлификационата мрежа, затоа што и со оваа одлука всушност се предвидува иста обврска на инвеститорите како и во оспорената одлука од 10 јули 1972 година, поради што основано се постави прашањето за согласноста на оваа одлука со Уставот и законот.

6. Оценувајќи ја Одлуката за надоместок за обезбедување на топлинска енергија Судот утврди дека во членот 2 од одлуката беше предвидено енергетска согласност за приклучување на нови објекти на топлификацискиот систем или за проширување на постојните објекти да може да се издаде само ако претходно е уплатен утврдениот износ за обезбедување на нужен топлински капацитет. Надоместокот за обезбедување на нужен топлински капацитет, според членот 3 од одлуката, изнесуваше: за објекти од општествен стандард наменети за претшколски и школски деца, како и за студентски домови — 300.000 динари за Г кал/час; за станбени згради — 400.000 динари Г кал/час и за деловни и други простории — 500.000 динари Г кал/час. Во членот 6 од одлуката беше предвидено средствата од надоместокот за обезбедување топлински капацитет да служат исклучиво за репродукција односно за изградба на капацитети за производство или дистрибуција на топлинска енергија и дека само по исклучок Дирекцијата за топлификација од овие средства ќе ги наплатува фактичките трошоци на своите служби во постапката за обезбедување на топлинска енергија.

На основа членот 6 од одлуката и фактите утврдени во текот на претходната постапка и на јавната расправа за намената и начинот на употребата на средствата што се остваруваат од надоместокот, Судот утврди дека надоместокот за обезбедување на топлинска енергија утврден во членот 3 од одлуката всушност претставува неповратно учество на инвеститорите на станбените и други објекти во обезбедувањето на средствата за проширување на топлинските капацитети односно за проширување на материјалната основа на здружениот труд на работниците во организацијата за топлификација на град Скопје, а не надоместок на вистинските трошоци што организацијата за топлификација ги има при приклучувањето на одделни објекти кон својата топлификациона мрежа. Така, Судот утврди дека средствата од надоместокот што го плаќаат инвеститорите се употребуваат за финансирање изградбата на топлификациона мрежа потребна за пренесување топлинска енергија од топлинските извори до местото на приклучување на инвеститорот односно за објекти кои претставуваат основни средства на организацијата за топлификација и со чие користење работниците со својот здружен труд остваруваат доход. Судот исто така утврди дека трошоците за изградба на приклучните топлификациони водови од објектите до приклучното место на мрежата на организацијата за топлификација на град Скопје ги поднесуваат инвеститорите.

Според смислата на ставот 1 на член 19 од Уставот на СР Македонија доходот на основната организација на здружениот труд, пред сè, е резултат од заедничкиот труд на работниците во таа организација, а според смислата на ставот 1 на член 21 од Уставот средствата за проширување на материјалната основа на здружениот труд работниците во основната организација на здружениот труд ги обезбедуваат од остварениот доход. Овие

начела за остварување и распределување на доходот беа исто така изразени во ставот 1 на точка 3 од Амандманот XVIII на Уставот на СРМ од 1963 година кој беше во важност во времето на донесувањето на оспорената одлука. Организациите на здружениот труд можат, според членот 30 од Уставот на СР Македонија, кој е истоветен со точката 5 од Амандманот XIX на Уставот на СРМ од 1963 година, заради проширување материјалната основа на трудот, да собираат парични средства од граѓаните и да им обезбедат, со враќањето на овие средства, и надоместок за вложените средства во вид на камата или други погодности определени врз основа на закон.

Со оглед на тоа Уставниот суд на Македонија смета дека организацијата за топлификација на град Скопје можела и може да предвиди учество на инвеститорите — идните корисници на нејзините услуги — во обезбедувањето на средства за проширување на топлинските капацитети, но при тоа е должна на граѓаните и другите учесници во финансирањето изградбата на овие капацитети да им обезбеди враќање на вложените средства. Доколку тоа не е обезбедено, а со оглед на тоа што топлификационата мрежа е основно средство кое служи за остварување доход на организацијата за топлификација на град Скопје, Судот смета дека не постои ниту уставен ниту законски основ за задолжување на идните корисници да учествуваат во финансирање на топлификационата мрежа.

Судот посебно го ценеше наводот на организацијата за топлификација на град Скопје дека пропишувањето на учество на инвеститорите во трошоците за проширување на топлификационата мрежа било оправдано со оглед на околноста што од цената на топлинската енергија, која е под општествена контрола, не можеле да се обезбедат средства за оваа намена. По тој повод Судот утврди дека според ставот 2 на член 52 од Уставот на СРМ ако надлежниот орган на општината врз основа на свој пропис определи дека организацијата на здружениот труд е должна дејноста односно работите од посебен општествен интерес да ги врши на сите или на определени корисници по цена што е пониска од цената формирана според пропишаните мерила односно од пазарната цена, општината е должна да изврши соодветно надоместување на организацијата на здружениот труд. Според тоа, Уставот не допушта можност во овие случаи недостатокот на средства за своето работење односно за проширување на материјалната основа на трудот организацијата на здружениот труд да го обезбедува со неповратни средства од инвеститорите.

Освен тоа, Судот утврди дека за финансирање изградбата на комунални објекти и инсталации од индивидуално комунално користење, како што е топлификационата мрежа можат да служат и средствата од придонесот за користење на градежното земјиште, што општините се овластени да го пропишат согласно Законот за придонесот за користење на градежното земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72). Плаќање на ваков придонес е пропишано со одлука на Собранието на град Скопје, донесена на седницата од 29 декември 1971 година („Службен гласник на град Скопје“ бр. 4/72) и на организацијата за топлификација на град Скопје и биле доделувани средства од овој придонес.

Со оглед на досега изнесеното Судот утврди дека пропишувањето учество на инвеститорите во трошоците за изградба на топлификационата мрежа од страна на организацијата за топлификација на град Скопје не била во согласност со одредбите на Уставот на СРМ што биле во важност во времето на донесувањето на одлуката ниту е во согласност со постојниот Устав.

Судот исто така утврди дека оспорената одлука не била во согласност и со Законот за уредување и користење на градежното земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 26/68 и 20/70), кој бил во важност во времето на нејзиното донесување, како и со постојниот Закон за уредување на градежното земјиште („Службен весник на СРМ“ бр. 45/72). Така, и покрај тоа што членот 19 од поранешниот Закон за уредување и користење на градежното земјиште трошоците за опремување на земјиштето со објекти и инсталации од индивидуално комунално користење паѓале на товар на соодветните работни организации, со оспорената одлука дел од трошоците за изградба на топлификационата мрежа, што е објект од индивидуално комунално користење, биле префрлени на товар на инвеститорите. Од друга страна, според ставот 1 на член 11 од постојниот Закон за уредување на градежното земјиште во уредувањето на градежното земјиште и неговото финансирање учествуваат општината, комуналните организации на здружениот труд и инвеститорите, додека според ставот 2 на овој член учеството на одделните учесници во финансирањето на уредувањето на земјиштето се утврдува со програмата за комунално уредување на градежното земјиште што ја донесува општинското собрание. Со оглед на тоа Судот смета дека организацијата за топлификација на град Скопје не е овластена со своја одлука да го определува учеството на инвеститорите во трошоците за изградба на топлификационата мрежа.

7. Оценувајќи ја Одлуката за надоместок на трошоците за приклучување кон топлификационата мрежа, донесена од соборот на работните луѓе на ОЗТ Топлификација на град Скопје на 21 февруари 1974 година, Судот утврди дека во членот 2 од одлуката е предвидено височината на надоместокот на трошоците за приклучување кон топлификационата мрежа да зависи од можностите на топлификациониот систем, месните услови, стварните трошоци на техничката и оперативната подготовка и градбата на приклучната топлификациона мрежа во дадениот локалитет, како и од структурата за финансирањето на овие трошоци и дека во членот 3 е предвидено височината на надоместокот, врз основа на трошоците определени во членот 2, да се утврдува со договор помеѓу организацијата за топлификација и инвеститорите.

Врз основа на означените одредби од одлуката и од искажувањата на јавната расправа Судот утврди дека и со оваа одлука не се определува надоместок на трошоците за приклучувањето на објектите кон топлификационата мрежа, туку и со неа е пропишано учество на инвеститорите во трошоците за изградба на топлинските капацитети што се основно средство на организацијата за топлификација на град Скопје. Со оглед на тоа Судот заклучи дека и со оваа одлука инвеститорите се обврзуваат да учествуваат во обезбедувањето средства за проширување на материјалната основа на трудот на организацијата за топлификација на град Скопје, без да е обезбедено враќањето на тие средства, за што нема основа во Уставот и законот.

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 45/73
28 март 1974 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Перо Коробар, с. р.

320.

Уставниот суд на Македонија, решавајќи по спорот поведен од работниците на основните организации на здружениот труд „Патнички сообраќај“, „Товарен сообраќај“ и „Автосервис“ во состав на Автотуристичкото претпријатие „Галеб“ во Охрид во поглед на исполнувањето на условите за организирање на деловницата на претпријатието во Струга во основна организација на здружениот труд, по одржаната јавна расправа на 18 април 1974 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УТВРДУВА дека деловницата во Струга на Автотуристичкото претпријатие „Галеб“ во Охрид ги исполнува условите за организирање во основна организација на здружениот труд.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Автотуристичкото претпријатие „Галеб“ во Охрид на начин што во самоуправната спогодба за здружување или во статутот на претпријатието е утврден за објавување на општите акти.

3. Работниците од основните организации на здружениот труд „Патнички сообраќај“, „Товарен сообраќај“ и „Автосервис“ во состав на Автотуристичкото претпријатие „Галеб“ во Охрид му поднесоа на Уставниот суд на Македонија предлог за поведување спор во поглед на исполнувањето на условите деловницата на претпријатието во Струга да се организира во основна организација на здружениот труд.

Во предлогот се наведува дека спротивно на Анализата на условите за спроведување на уставните амандмани во претпријатието „Галеб“ во Охрид, во која е прифатен техничко-технолошкиот принцип за организирање на основни организации на здружениот труд и на кој принцип веќе биле организирани три основни организации на здружениот труд, работниците во делот на претпријатието во Струга на соборот одржан на 8 декември 1973 година донеле одлука да се организираат во основна организација на здружениот труд.

Подносителите на предлогот сметаат дека деловницата на претпријатието во Струга не ги исполнува условите за организирање во основна организација на здружениот труд, поради тоа што таа не претставува работна целина и што заедничкиот труд на работниците не може самостојно да се изрази. Според наводите во предлогот на работните организации од областа на сообраќајот, со оглед на посебниот карактер на оваа стопанска гранка, за порационално заедничко искористување на основните средства, постои традиционална организација заснована врз техничко-технолошки принцип. Поради тоа, подносителите на предлогот сметаат дека местото на живеење на работниците не е елемент на поврзување на работниците во една работна целина, туку таков елемент е предметот на работата и работниот процес. Заради тоа се наведува понатаму во предлогот работна целина претставуваат деловите кои ги вршат трите основни дејности на претпријатието (патнички сообраќај, товарен сообраќај и автосервисна служба), чија дејност се регулира со посебни прописи, а со организирање на основна организација на здружениот труд во која ќе се вршат сите основни дејности се разбива единството на техничко-технолошката и економската целина. Освен тоа подносителите на предлогот сметаат дека новоорганизираната основна организација на здружениот труд не е во состојба да обезбедува средства за проста и проширена репродукција.

Одлуката за организирање на деловницата на претпријатието во Струга во основна организација на здружениот труд подносителите на предлогот ја оспоруваат и од гледна точка на постапката за нејзиното донесување, затоа што иницијативата за

организирање на основна организација на здружениот труд не потекнала од работниците на деловницата и што анализата за исполнување на условите за организирање во основна организација на здружениот труд била подготвена од стручна служба на Собранието на општина Струга, а не од тело на работниците на деловниците, како што тоа е предвидено во членот 34 од Законот за конституирање и запишување во судскиот регистар на организациите на здружениот труд.

Во одговорот на основната организација на здружениот труд во Струга се оспоруваат наводите во предлогот како во поглед на исполнувањето на материјално-правните услови за организирање во основна организација на здружениот труд, така и во поглед на постапката на организирањето.

Според мислењето изнесено во одговорот деловницата на претпријатието во Струга претставува работна целина во смислата на членот 33 од Законот за конституирање и запишување во судскиот регистар на организациите на здружениот труд. Во прилог на ова се наведува дека деловницата, до нејзиното присоединување кон Автотуристичкото претпријатие „Галеб“ во Охрид, имала статус на самостојно претпријатие и дека по присоединувањето продолжила самостојно да ја врши својата дејност. Во одговорот исто така е изнесено и мислење дека заедничкиот вложен труд на работниците во основната организација на здружениот труд може да се потврди како вредност во работната организација и на пазарот и може самостојно да се изрази, со оглед на тоа што деловницата врши транспортни услуги со надоместок, а што се потврдува и со податоците за досегашното работење на деловницата содржани во подготвената анализа за условите за нејзиното организирање во основна организација на здружениот труд.

Во однос на наводите во предлогот за тоа дека одлуката за организирање на работниците од деловницата во Струга во основна организација на здружениот труд не е донесена по иницијатива на работниците во деловницата и дека одлуката не е израз на вистинската волја на вработените во деловницата, во одговорот се укажува дека волјата на работниците за организирање во основна организација на здружениот труд била недвосмислено изразена на соборот од 8 декември 1973 година и потврдена на повторниот собор одржан на 24 јануари 1974 година и дека при организирањето на другите основни организации на здружениот труд во претпријатието не биле почитувани правата на работниците на слободно изјаснување.

Со оглед на изнесеното основната организација на здружениот труд во Струга смета дека наводите во предлогот се неосновани и предлага тој да се одбие.

4. На основа на податоците од писмените прилози и доказите поднесени на јавната расправа Судот утврди дека Автотуристичкото претпријатие „Галеб“ во Охрид до почетокот на примената на уставните амандмани претставувало единствена работна организација која во својот состав имала четири работни единици (товарен сообраќај, патнички сообраќај, механичка работилница и управа на претпријатието), како и деловни единици во Струга, Ресен, Битола и Скопје. Работниците од деловните единици влегувале во состав на соодветните работни единици во зависност од работата што ја вршат.

Работниците од работните единици товарен сообраќај, патнички сообраќај и механичка работилница на своите собори одржани на 29 и 31 август и на 1 и 3 септември 1973 година, врз основа на анализата на условите за спроведување на уставните амандмани во претпријатието, донеле одлуки за организирање на три основни организации на здружениот труд и тоа „Патнички сообраќај“, „Товарен сообраќај“ и „Автосервис“, сите со седиште во Охрид. При тоа Судот утврди дека работниците на деловницата во Струга немале можност како по-

себен дел на работната организација самостојно да утврдат дали овој дел од работната организација ги исполнува условите и да се изјаснат дали сакаат да се организираат во основна организација на здружениот труд, затоа што сите собори на работниците за организирање на основни организации на здружениот труд биле одржувани во Охрид и тоа во состав на поранешните работни единици.

Работниците на овие основни организации на здружениот труд на своите собори одржани на 5, 6, 8, 9, 12, 13 и 15 октомври 1973 година ја прифатиле самоуправната спогодба за нивно здружување во работна организација Автотуристичко претпријатие за внатрешен и меѓународен транспорт „Галеб“ во Охрид, што била потпишана од овластените претставници на основните организации на здружениот труд на 16 октомври 1973 година.

Работниците на деловната единица на претпријатието во Струга на соборот одржан на 8 декември 1973 година, по разгледувањето на „Анализата за состојбата и работењето на АТП „Галеб“ во Охрид — деловна единица во Струга и за можностите за спроведување на уставните амандмани“, донеле одлука овој дел од работната организација да го организираат во основна организација на здружениот труд под назив: АТП „Галеб“ Охрид — ООЗТ АТП „Струга“ во Струга.

Во анализата за состојбата и работењето на деловната единица во Струга, што била подготвена од Одделението за унапредување на стопанството на Собранието на општина Струга во ноември 1973 година, се прави споредба на средствата на претпријатието „Струга“ пред интегрирањето со „Галеб“ во Охрид и на средствата на деловната единица во Струга и воопшто на економската положба пред и по интеграцијата и при тоа е констатирано дека опаднал бројот на возилата и на вработените, што негативно се одразило и на физичкиот обем на услугите. Во анализата се дадени податоци за вкупната реализација на деловната единица по одделни дејности, како и податоци за остварениот вкупен приход и доход на деловницата во 1973 година. Така, остварен е вкупен приход во износ од 9.392.358,65 динари, доход во износ од 4.017.111,25, а за фондови се издвоени 940.405,75 динари. Исто така во анализата се утврдуваат можности деловницата на претпријатието во Струга значително да го зголеми вкупниот приход, како и бројот на вработените. Според податоците од истата анализа деловницата во Струга располага со возен парк кој се состои од 16 товарни возила со носивост од 165 тони и 12 автобуси со 858 седишта.

Според ставот 2 на член 16 од новиот Устав на СР Македонија основната организација на здружениот труд е основен облик на здружениот труд во кој работниците непосредно и рамноправно ги остваруваат своите општествено-економски и други самоуправни права и одлучуваат за други прашања на својата општествено-економска положба. Работниците во делот на работната организација што претставува работна целина во кој резултатот од нивниот заеднички труд може самостојно да се изрази како вредност во работната организација или на пазарот и во кој работниците можат да ги остваруваат своите општествено-економски и други самоуправни права, согласно ставот 1 на член 37 од Уставот на СРМ, имаат право и должност таквиот дел на работната организација да го организираат како основна организација на здружениот труд.

Оценувајќи ги условите за организирање на деловницата на претпријатието во Струга во основна организација на здружениот труд Судот утврди дека овој дел на работната организација со средствата со кои располага, во рамките на работната организација, самостојно го одржува локалниот патнички сообраќај на територијата на општина Струга, како и сообраќајот на линијата Струга — Скопје, а во исто време, по правило, го врши и транспортниот сообраќај за потребите на работните и

другите организации од територијата на оваа општина, поради што Судот смета дека овој дел на работната организација претставува работна целина. Судот исто така утврди дека за извршениот превоз деловницата наплатава надоместок од кој се обезбедуваат средства за задоволување на личните и заедничките потреби на работниците и за проширување материјалната основа на трудот, што значи дека резултатот од заедничкиот труд на работниците може да се потврди како вредност на пазарот или во работната организација. Најпосле, Судот утврди дека, со оглед на обемот на дејноста што деловницата ја врши, како и износот на доходот што таа го остварува, постојат услови и за остварување на општествено-економските и другите самоуправни права на работниците во оваа основна организација на здружениот труд.

Со оглед на изнесеното Судот утврди дека деловницата на претпријатието во Струга ги исполнува условите предвидени во Уставот за организирање на основна организација на здружениот труд.

Оценувајќи ја постапката за донесување на одлуката за организирање на деловницата на претпријатието во Струга во основна организација на здружениот труд Судот утврди дека фактот што анализата за исполнување на условите за организирање на основна организација на здружениот труд е подготвена од стручна служба на собранието на општината не е од суштествено значење за утврдување на околноста дали дел на работна организација ги исполнува условите за организирање во основна организација на здружениот труд, доколку оваа анализа била разгледана и на несомнен начин усвоена од работниците на делот на работната организација кој се организира во основна организација на здружениот труд.

Со оглед на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 4/74

18 април 1974 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Перо Коробар, с. р.

321.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на членот 32 од Одлуката за општинските даноци на граѓаните бр. 01-5070, донесена од Собранието на општината Кавадарци на седницата одржана на 29 декември 1972 година („Службен гласник на општина Кавадарци“ бр. 7/72), по јавната расправа одржана на 30 мај 1974 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ПОНИШТУВА членот 32 од Одлуката за општинските даноци на граѓаните бр. 01-5070, донесена од Собранието на општината Кавадарци на седницата одржана на 29 декември 1972 година

(„Службен гласник на општина Кавадарци“ бр. 7/72) во делот кој се однесува на наплатавање данок на имот на „комбибуси“.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Кавадарци“.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод на поднесена претставка, со решение У. бр. 44/73 од 4 април 1974 година поведе постапка за оценување законитоста на членот 32 од одлуката означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со членот 157 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 39/72, 3/73, 24/73 и 46/73).

Во текот на претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека со оспорениот член од одлуката е определено данок за имот да се плаќа и за комбибуси и тоа според нивната носивост.

Во членот 157 од Законот за даноците на граѓаните е определено дека данок на имот се плаќа на: товарни друмски моторни возила, приклучни возила и комби-возила, а според членот 159 од овој закон данок на имот за товарните друмски моторни возила, приклучните возила и комби-возилата, се утврдува во годишен износ во зависност од носивоста на моторното возило. Од друга страна според точката 25 на член 7 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 17/74) патнички автомобил е секое моторно возило наменето за превоз на лица кое, покрај седиштето за возачот, има најмногу осум седишта.

Според мислењето на Судот Законот за даноците на граѓаните не предвидува обврска за плаќање данок на имот за патнички возила вклучувајќи ги и комбибусите што се регистрираат како патнички возила. Законската обврска за плаќање ваков вид на данок е предвидена само за комби-возила што се регистрирани како товарни возила и тоа според нивната носивост.

Со оглед на тоа што Собранието на општина Кавадарци со оспорениот член од Одлуката за општинските даноци на граѓаните определило данок на имот да се плаќа како за товарните комби-возила, така и за комбибусите што се регистрирани како патнички возила, Судот утврди дека одредбата од одлуката со која е пропишано данок на имот да се плаќа и на „комбибусите“ не е во согласност со членовите 157 и 159 од Законот за даноците на граѓаните, поради што одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 44/73

30 мај 1974 година

Скопје

Го заменува Претседателот на
Уставниот суд на Македонија
Судија

Мире Доновски, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

99.

Врз основа на член 12 од Законот за општествена контрола на цените („Службен весник на СРМ“ бр. 25/72), а согласно со Резолуцијата за основите на политиката на општествено-економскиот развој на СР Македонија во 1974 година и Договорот за спроведување на политиката на цените во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 17/74), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и извршните совети на собранијата на општините, за спроведувањето на политиката на цените во СР Македонија, утврдија

ДОГОВОР ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ЦЕНИТЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1974 ГОДИНА

Член 1

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и извршните совети на собранијата на општините, во рамките на своите надлежности, ќе преземаат мерки за да се обезбедат општи услови за спроведување на утврдената политика на цените за 1974 година, во основа со формирање на цените според условите на пазарот, со општествени договори и самоуправни спогодби, со мерки за одр-

жување на нивото и односите на цените предвидени со Договорот за спроведување на политиката на цените во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 17/74), како и врз основа на условите, мерилата и критериумите утврдени со овој договор.

Член 2

Заради остварување на овој договор, Извршниот совет на СРМ и извршните совети на собранијата на општините, ќе водат договорна и меѓусебно усогласена политика за создавање на стабилни односи на пазарот и навремено ќе преземаат неопходни економски и други мерки (снабдување на населението на подолгорочна основа, даночната политика, расходите за општата потрошувачка и други), со кои ќе се влијае врз поместувањето, нивото и односите на цените, посебно врз цените на производите и услугите што имаат битно влијание врз трошоците за животот.

Член 3

Органите на Републиката и општинските собранија ќе создаваат услови за развој и подобро функционирање на процесот на општественото договарање и самоуправното спогодување за цените, со цел да се оствари договореното движење на цените.

Со општествените договори на потрајна и самоуправна основа, покрај цените, ќе се регулираат и другите односи во производството и прометот што се од интерес на договорните странки.

Со самоуправните спогодби, врз основа на договорените принципи, ќе се врши непосредно утврдување на цените и односите на цените.

Заради реализација на договорената политика на цените, надлежните органи на Републиката и општините ќе го следат движењето на цените, примената на општествените договори и самоуправните спогодби, како и ќе обезбедат контрола за спроведување на политиката на цените утврдена со овој договор.

Член 4

Извршниот совет на СРМ и извршните совети на собранијата на општините се обврзуваат, мерките на даночната политика и расходите за општата потрошувачка да се сообразат со утврдената политика на цените и активно ќе ги користат за ублажување на порастот на цените, особено за производи и услуги што имаат битно влијание врз трошоците за живот.

Во рамките на овој принцип, во случаите во кои тоа ќе се покаже како неопходно, можат да се преземаат само мерки кои ќе го зголемат даночното оптоварување на оние сектори кои предизвикуваат помало мултипликативно дејство и имаат помало влијание врз животните трошоци, а ќе го намалат на секторите на кои се очекува мошне висок притисок врз зголемувањето на цените што се пренесува врз целото стопанство.

Член 5

Извршниот совет на СРМ и извршните совети на собранијата на општините ќе настојуваат на долгорочна основа да се обезбеди адекватно снабдување на населението, пред сè со неопходни прехранбени и други производи и да се отклони можноста за зголемување на разни видови оптоварувања. Извршниот совет на СРМ и извршните совети на собранијата на општините ќе се ангажираат организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство и со снабдување на населението со прехранбени и други поважни производи, да создаваат долгорочни програми за снабдувањето и соодветни услови за нивна реализација.

Член 6

Разликата во цените, односно маржите во трговијата на големо и на мало остануваат и понатаму максимирани на затеченото ниво сè додека не се постигнат општествени договори, односно самоуправни спогодби.

Член 7

Извршниот совет на СРМ ќе обезбеди порастот на цените на производите и услугите од негова надлежност да се движат во рамките на утврдениот пораст со Меѓурегионалниот договор и Основите и рамките за спроведување на политиката на цените во СР Македонија за 1974 година.

Член 8

Извршните совети на собранијата на општините ќе обезбедат порастот на цените на производите и услугите од нивната надлежност да се движи до следното рамковно ниво:

XII. 74 : XII. 73

— леб	23,0%
— бели печива	25,0%
— свежо месо	11,0%
— свежо млеко	23,0%
— градежен материјал	10,0%
— графичка индустрија	18,0%
— езерски сообраќај	14,2%
— станарини	10,0%
— закупнини	10,0%
— комунални услуги	14,6%
— градски сообраќај	16,7%
— занаетчиски услуги	11,1%
— угостителски услуги	14,1%
— аптекарски услуги	13,0%
— ветеринарни услуги	13,0%
— воден надоместок	25,0%
— кланични услуги	11,0%
— приклучоци	14,6%
— цена на дрва од пань	12,0%
— услуги на социјални установи	14,1%

Зголемувањето на цените на производите и услугите од претходниот став може да се врши диференцирано и тоа за: градежен материјал, графичка индустрија, станарини, комунални услуги, градски сообраќај, угостителски услуги, воден надоместок и приклучоци. За останатите производи и услуги зголемувањето на цените се врши линеарно.

Член 9

Општините, почитувајќи ги своите специфичности, меѓусебно ќе ја усогласуваат политиката на цените на производите и услугите што квантитативно позначајно влијаат врз трошоците за живот и во таа смисла ќе пропишат мерки на непосредна општествена контрола на цените и тоа:

а) определување највисоко ниво на цените (максимални цени) за:

— основни прехранбени производи (леб, свежо месо, свежо млеко),
— производи на графичката индустрија (локални весници и други локални публикации од видот на весниците),

б) давање согласност на тарифите за станарините, закупнините, вода, канализација, чистота, топлификација и градскиот сообраќај,

в) известување за цените на органот за цени заради евидентирање (евиденција на цените):

— градежен материјал,
— езерски сообраќај,
— за поважните занаетчиски услуги.

Член 10

Цените на угостителските услуги ќе се формираат според условите на пазарот, освен за услугите за општествена исхрана, работничките одморалишта и нокевањата во објекти од „Ц“ и пониски категории, за кои ќе се пропише мерка на непосредна општествена контрола — евиденција на цени.

Член 11

За производите и услугите од надлежност на општините што не се опфатени во членот 9 и 10

од овој договор, општините самостојно ќе го определат начинот на формирањето на цените зависно од посебните услови на своето подрачје.

Собранијата на општините и нивните органи ќе преземаат мерки за да обезбедат цените за производите и услугите од ставот 1 од овој член да се движат во рамките на општото зголемување на цените утврдени со Договорот за спроведување на политиката на цените во 1974 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 17/74) и со овој договор.

Член 12

Извршниот совет на СР Македонија и извршните совети на собранијата на општините ќе обезбедат, поместувањето на цените на производите и услугите од нивна надлежност, што влијаат врз трошоците за живот да се врши со динамика, која ќе обезбеди зголемувањето на трошоците за живот да не изнесува повеќе: во првото полугодие од 21,7%, во третото тримесечие од 18,0% и во четвртото тримесечие од 19,1% — во однос со истиот период од 1973 година.

Член 13

Поместувањата на цените извршени во текот на 1974 година, до влегувањето во сила на овој договор, ќе се вклучат во рамките на нивото утврдено со овој договор.

Член 14

Собранијата на општините ќе ги усогласат своите прописи за мерките на непосредна општествена контрола на цените, односно за начинот на формирањето на цените со одредбите од овој договор.

Органите надлежни за цени на собранијата на општините ќе доставуваат на увид до Републичкиот завод за цени, пресметка за поместувањето на цените од надлежност на општините.

Член 15

Поместувањето на цените во согласност со овој договор може да се врши до крајот на 1974 година, до колку со посебен пропис не се одреди поинаку.

Член 16

Овој договор влегува во сила од денот на потпишувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1334/3
10 јуни 1974 година
Скопје

За Извршниот совет на СР Македонија,
Васил Тударов, с. р.
За Извршниот совет на Собранието на општина Битола,
Владимир Балтовски, с. р.
За Извршниот совет на Собранието на општина Берово,
Благоја Ајтарски, с. р.
За Извршниот совет на Собранието на општина Македонски Брод,
Перо Маџоски, с. р.
За Извршниот совет на Собранието на општина Валандово,
Митко Ташев, с. р.
За Извршниот совет на Собранието на општина Винаница,
Ташко Костов, с. р.
За Извршниот совет на Собранието на општина Гевгелија,
Ристо Терзиев, с. р.
За Извршниот совет на Собранието на општина Гостивар,
Сретен Акимоски, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на општина Дебар,

Трпе Алексоски, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на општина Делчево,

Трајан Гоцевски, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на општина Демир Хисар,

Милан Наумовски, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на општина Кавдарци,

Јанаки Мицев, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на општина Кичево,

Дончо Вренџоски, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на општина Кочани,

Иван Јорданов, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на општина Кратово,

Тодор Коцев, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на општина Крива Паланка,

Трајче Спасовски, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на општина Крушево,

Борис Николоски, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на општина Куманово,

Миодраг Спасовски, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на општина Неготино,

Владо Тасев, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на општина Охрид,

Никола Крлески, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на општина Прилеп,

Петар Мирчески, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на општина Пробиштип,

Стојче Стојковски, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на општина Радовиш,

Златан Митев, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на општина Ресен,

Димитар Кунгуловски, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на општина Скопје,

Југослав Тодоровски, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на општина Свети Николе,

Трајан Спасовски, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на општина Струга,

Кире Србиновски, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на општина Струмица,

Димитар Стојков, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на општина Тетово,

Менаф Незири, с. р.

За Извршниот совет на Собранието на општина Титов Велес,
Ристо Ристовски, с. р.
 За Извршниот совет на Собранието на општина Штип,
Никола Здравев, с. р.

100.

Врз основа на член 1 од Уредбата за начинот и постапката за склучување на спогодбите за промена на затечените цени на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 41/72), претставниците на млекопреработувачките работни организации — производителите — преработувачи и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ — ПРЕРАБОТКИТЕ ОД МЛЕКО ВО СР МАКЕДОНИЈА

1. Претставниците на преработувачите — производители на преработки од млеко и претставниците на потрошувачите на тие производи (прометните организации) на 31 мај 1974 година склучија и потпишаа спогодба за промена на затечените цени, со која се зголемуваат до 22% постојните производни цени утврдени со Спогодбата од 6 септември 1973 година (склучена во Стопанската комора на Македонија), без менувањето на купопродажните услови, и тоа за сите производи — преработки од млеко што се произведуваат во СР Македонија, а кои се внесени во ценовникот што е составен дел на оваа спогодба.

2. На оваа спогодба даде согласност Републичкиот завод за цени со решение бр. 06-481/2 од 20 јуни 1974 година.

3. Оваа спогодба влегува во сила од денот на давањето на согласност од Републичкиот завод за цени, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

За производители преработувачи:

1. ЗИК „Скопско Поле“ — ООЗТ „Млекара“ — Скопје,
2. ЗИК „Куманово“ — Куманово,
3. ЗИК „Црвена звезда“ — Штип,
4. ЗИК „Овче Поле“ — Св. Николе,
5. ЗИК „Струмица“ — Струмица,
6. ЗИК „Лозар“ — Т. Велес,
7. ЗИК „Повардарие“ — Неготино,
8. ЗИК „Тиквеш“ — Кавадарци,
9. ЗИК „Прилеп“ — Прилеп,
10. ЗИК „Пелагонија“ — Битола,
11. ЗИК „Кочанско Поле“ — Кочани,
12. ЗСС „Напредок“ — Гостивар,
13. ЗС „Млечна“ — Пехчево,
14. ЗС „Кичево“ — Кичево,
15. ОС „1 Мај“ — с. Драгоево — Штипско,
16. ЗС „11 Октомври“ — с. Гнеотино — Битолско,
17. ЗС „Прогрес“ — Дебар,
18. ЗС с. Радоње — Штип,
19. ЗС „М. Брица“ — с. Горјанци — Штип,
20. ЗС с. Маврово — Гостиварско,
21. ЗС „Ж. Брајковски“ — с. Трница — Гостиварско,
22. ЗС „Бистра“ — Галичник,
23. ЗС „Коста Рацин“ — Лазарополе.

За потрошувачи — прометни организации:

1. Трговско претпријатие „Стокопроект“ — Скопје,
2. „ „ „ „Стококооп“ — Скопје,
3. „ „ „ „Македонијакооп“ — Скопје,
4. „ „ „ „Славија“ — Скопје,
5. „ „ „ „Инпрес“ — Скопје,
6. „ „ „ „Центроколонијал“ — Скопје,
7. „ „ „ „Братство“ — Софилари.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

101.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување и член 203 став 1 точка 11 а во врска со член 256 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и Здружението на железничките носачи на СР Македонија, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА НОСАЧИТЕ НА БАГАЖ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ СТАНИЦИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА СР МАКЕДОНИЈА

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој договор се регулира пензиското и инвалидското осигурување на носачите на багаж на железничките станици — членови на Здружението на железничките носачи на СРМ, и членовите на нивните семејства, кои како носачи се регистрирани кај железничките станици (во натамошниот текст: осигуреници).

Член 2

Правата од пензиското и инвалидското осигурување ги обезбедуваат осигурениците од членот 1 на овој договор и членовите на нивните семејства во обем и под условите одредени со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, Законот за пензиското и инвалидското

осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ако со овој договор не е определено поинаку.

На осигурениците од овој договор се применуваат одредбите од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Одредбите на законите и Статутот наведени во став 1 од овој член, со кои се регулирани правата на борците од Народноослободителната војна и шпанските борци се применуваат и на осигурениците борци на Народноослободителната војна и шпанските борци кога ги остваруваат правата од пензиското и инвалидското осигурување по овој договор.

Член 3

Правата и обврските од пензиското и инвалидското осигурување по овој договор осигурениците ги остваруваат со признавање својство на осигуреник.

Својството на осигуреник се установува со денот на стапувањето на носачот во членство на Здружението на железничките носачи на СР Македонија.

Член 4

За пензиското и инвалидското осигурување што се спроведува по овој договор се пресметува и уплатува придонес пропишан со Законот за пензиското и инвалидското осигурување по стапката на придонесот што ја определува Собранието на Заед-

ницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија од единствени основици определени со овој договор.

Член 5

Основиците на осигурувањето што служат за определување на правата и плаќањето на придонесот се утврдуваат во единствени износи во зависност од должината на пензискиот стаж.

Член 6

Осигурениците и членовите на нивните семејства можат да ги остваруваат правата од пензиското и инвалидското осигурување и тие да им се исплатуваат дури по престанокот на вршењето на самостојната дејност и кога сите стасани придонеси за пензиското и инвалидското осигурување бидат уплатени во целост.

Член 7

Пензиите, паричниот надоместок за телесно оштетување и за помош и нега остварени по овој договор се усогласуваат со движењето на трошоците на животот и со општите економски движења на вработените во Републиката, според мерилата и начелата утврдени со Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 8

На осигурениците кои остваруваат право на старосна односно инвалидска пензија, како и на членовите на нивните семејства кои остваруваат право на семејна пензија, не им следува право на заштитен додаток на пензијата.

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 9

Правата од пензиското осигурување ги остваруваат осигурениците и членовите на нивните семејства во обем и под условите што се определени со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ако со овој договор не е определено поинаку.

Член 10

Осигурениците не можат да остварат старосна пензија по одредбите на член 175 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, ниту пак право на заштитен додаток.

Член 11

Право на старосна пензија може да се оствари откако осигуреникот помине најмалку 3 години во осигурување во својство на носач на багаж на железничките станици.

Право на семејна пензија може да се оствари ако умрениот осигуреник поминал најмалку 1 година во осигурување во својство на носач на багаж на железничките станици.

Едногодишен рок на осигурување од ставот 2 на овој член нема да се бара кога правото на семејна пензија се остварува по смртта на осигуреникот кај кого смртта настапила како последица на несреќа на работа или професионална болест.

Член 12

Старосната пензија се одредува од пензиската основа која се утврдува од просечниот износ на основиците на осигурувањето според кои е уплатуван придонесот за пензиското и инвалидското осигурување во последните десет години осигурување пред остварување правото на пензија, или во кои и да било последователни десет години осигурување од членот 26 од овој договор (член 17 и 21 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување).

За пресметување на десетгодишниот просек на основиците на осигурување се земаат предвид само основиците на осигурувањето од онаа календарска година во која осигуреникот бил осигурен најмалку 6 месеци.

Член 13

Додека осигуреникот не наврши 10 години на осигурување во својство на носач на багаж на железничките станици, сметано од 1. I. 1966 година наваму пензиската основа ќе се утврдува според основиците на осигурувањето по кои осигуреникот бил осигурен по 1. I. 1966 година до денот на остварување правото на пензија, без примена на одредбите од членот 22 став 2 од овој договор.

ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 14

Правата од инвалидското осигурување се обезбедуваат за случај на инвалидност и телесно оштетување од најмалку 30% предизвикано со болест или повреда надвор од работата, несреќа на работа или професионална болест и во случај на непосредна опасност од настапување на инвалидност во врска со вршење на услужната дејност носач на багаж на железничките станици.

Осигурениците ги остваруваат сите права од инвалидското осигурување во обем и под условите што се определени со Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, за лицата во здружен труд, ако со овој договор не е определено поинаку.

Член 15

Право на професионална рехабилитација и вработување на носачите им се обезбедува по Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во случај на инвалидност од III категорија.

Трошоците во врска со професионалната рехабилитација односно вработување на инвалидите од ставот 1 на овој член, вклучувајќи ги и паричните надоместоци што на инвалидите на трудот им припаѓаат по овој договор, паѓаат на товар на средствата на Заедницата.

Член 16

Инвалидност во смисла на член 53 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување и овој договор постои кога кај осигуреникот поради болест, повреда надвор од работата, несреќа на работа или професионална болест настане губење или намалување на способноста за вршење дејноста на носач, кое не може да се отстрани со лекување, односно со мерки на медицинска рехабилитација.

Член 17

Како своја работа во смисла на член 44 точка 1 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и овој договор се сметаат работите што ги врши осигуреникот во рамките на својата дејност како носач.

Како друга соодветна работа во смисла на член 44 точка 2 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и овој договор се смета работата односно работното место на кое инвалидот на трудот е способен со работно напрегање кое не ја влошува положбата на неговата инвалидност и со нормален работен учиниок да работи определено работно време според преостанатата работна способност. При определувањето на таа работа односно работно место се земаат предвид стручната подготовка и работното искуство на инвалидот на трудот.

Преостанатата способност за вршење на својата работа во смисла на член 44 точка 3 од Статутот и овој договор, постои кога осигуреникот е способен со работно напрегање кое не ја влошува

положбата на неговата инвалидност и со нормален работен учинок да ја врши дејноста на носач најмалку половина од полното работно време.

Преостаната способност за вршење на друга соодветна работа во смисла на член 44 точка 3 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и овој договор постои ако инвалидот на трудот е способен без професионална рехабилитација да работи на друга соодветна работа со работен напор кој не ја влошува положбата на неговата инвалидност и со нормален работен учинок најмалку половина од полното работно време односно ако со професионална рехабилитација може да се оспособи на друга соодветна работа да работи со полно работно време.

Член 18

Осигуреник, инвалид на трудот од III категорија на инвалидност кој со оглед на положбата на инвалидността и преостанатата работна способност не може да работи на друга соодветна работа, а кој се стекне со право на професионална рехабилитација, се оспособува по пат на приучување за работа на друга соодветна работа за која се бара стручна подготовка стечена со приучување (IV категорија).

На инвалид на трудот од III категорија на инвалидност кој е способен за работа на друга соодветна работа без професионална рехабилитација му се обезбедува вработување на работи односно работни места за кои не се бара стручна подготовка (V категорија).

Член 19

Професионалната рехабилитација на осигуреникот и вработувањето на друга соодветна работа се врши на ист начин и по иста постапка како е тоа предвидено со одредбите на Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 20

Како основа за определување на материјалното обезбедување во врска со професионалната рехабилитација, како и за определување на привременит надоместок во врска со користење правото на вработување на друга соодветна работа се зема основницата на осигурувањето од член 26 на овој договор.

Висината на материјалното обезбедување односно привременит надоместок се определува во обем и под условите предвидени со одредбите на Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија што важат за лицата во здружениот труд.

Член 21

Право на инвалидска пензија може да се оствари откако осигуреникот помине најмалку три години во осигурување по договорот за социјално осигурување на носачите на багаж на железничките станици.

По исклучок од ставот 1 на овој член осигуреникот кај кого настани инвалидност предизвикана со несреќа на работа или професионална болест стекнува право на инвалидска пензија и пред истекот на 3 години осигурување во својство на носач на багаж на железничките станици.

Член 22

Инвалидска пензија се определува од пензиската основа што се утврдува на ист начин на кој се утврдува основата за определување на старосна пензија според член 12 и 13 од овој договор.

Член 23

Кога за определување на одделни права по Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се зема предвид личниот доход на осигуреникот остварен го определен период пред настапувањето на инвалидността, како личен доход за определување на тие

права по овој договор се земаат износите на основните на осигурувањето по кои осигуреникот бил осигурен во соодветниот период пресметани во смисла на соодветните одредби од Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

ПЕНЗИСКИ СТАЖ

Член 24

Во пензиски стаж на осигурениците се сметаат:

1) периодите на стабот на осигурувањето на вршени во осигурување по договорот за социјално осигурување на носачите на багаж на железничките станици;

2) времето поминато во осигурување од 1. I. 1973 година натаму кое се смета според одредбите од член 107 до 113 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување и член 144 до 146 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија;

3) времето поминато до 31. XII. 1972 година што во смисла на член 75 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување се смета во пензиски стаж како периоди на стаж на осигурување и периоди на посебен стаж.

При утврдувањето во пензиски стаж на времето од точка 3 од претходниот став се применуваат и одредбите на правилникот од членот 141 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 25

Кога признавањето на определени периоди во пензиски стаж по Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија е условено со стекнување својство на работник во здружениот труд или престанок на својството на работник во здружениот труд, ќе се смета дека тој услов е исполнет со почетокот на вршењето на дејноста носач, односно одредено траење или престанок на вршењето на таа дејност.

ОСНОВИЦИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 26

Основици на осигурување се определуваат според должината на пензискиот стаж, и тоа:

за осигуреници со пензиски стаж	основица на осигурување
до 10 години	504,00 динари
преку 10 до 20 години	672,00 динари
преку 20 до 30 години	840,00 динари
преку 30 години	1.008,00 динари

Определувањето на повисока основица на осигурување според навршениот пензиски стаж се врши од првиот ден на наредниот месец по месецот во кој се исполнети условите за промена на основицата на осигурувањето.

Кога со дополнително признаен пензиски стаж осигуреникот стекнува право на повисока основица на осигурување, измената во основицата на осигурувањето се врши од првиот ден на наредниот месец во кој е поднесено барањето.

Член 27

Во зависност од порастот на личните доходи на работниците во Републиката, основиците на осигурувањето од претходниот член, почнувајќи од 1. I. 1974 година задолжително во почетокот на секоја календарска година се пресметуваат на соодветни повисоки износи со примена на валоризационен коефициент што го утврдува со одлука Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското

осигурување на Македонија, доколку порастот на личните доходи во Републиката во изминатата година изнесува најмалку 5%.

Ако порастот на личните доходи во минатата година во Републиката бил помал од 5%, па затоа не е извршено пресметување на основните на осигурувањето во смисла на став 1 од овој член, процентот на зголемувањето на личните доходи од претходната година, се додава на процентот на зголемувањето на личните доходи во наредната година, па основните на осигурувањето се зголемуваат за вкупниот процент на зголемувањето на личните доходи во двете години во смисла на став 1 од овој член.

ОДРЕДБИ ЗА ПРИДОНЕСИТЕ

Член 28

Придонесот за осигурување според овој договор се пресметува и уплатува од основните на осигурувањето по постапката на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување што по одредбите на Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за поодделни години (периоди) ги определува Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Пресметувањето на стапката на придонесот во смисла на став 1 од овој член се врши на начин пропишан за пресметување на стапките на придонесот за примена на него — износите на личните доходи на осигурениците во здружениот труд со полно работно време.

Обврската за уплата на придонесот стасува првиот ден во месецот за текуштиот месец.

Член 29

Придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на носачите го пресметува и уплатува, како обврзник за уплата на придонесот, Здружението на железничките носачи на СРМ, во полза на збирната жиро-сметка на средствата на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Здружението плаќа придонес пресметан од основната на осигурувањето која на осигуреникот му е определена или би му била определена по член 26 од овој договор.

Член 30

Обврската за плаќање на придонесот престанува со изминувањето на месецот во кој настапила привремената неспособност (спреченост) за работа и придонесот не се плаќа за сето време на непрекинатото траење на таа спреченост до крајот на месецот во кој престанала спреченоста за работа.

Заради правилна примена на одредбите од ставот 1 на овој член, надлежната стручна служба е должна до 30 во месецот за изминатиот месец да го извести обврзникот на уплатата на придонесот за износите на придонесот кој се однесува на времето за кое не се плаќа придонес.

КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ НА ПРАВАТА

Член 31

Осигурениците и членовите на нивните семејства можат да ги остваруваат правата од пензиското и инвалидското осигурување по престанокот на вршењето на дејноста на носач и бришењето од регистарот на носачите кај железничките станици и ако сите стасани придонеси во целост се уплатени. Користењето на тие права тече од првиот ден на наредниот месец по уплатата на сите неплатени придонеси.

Член 32

На уживател на пензија му се запира исплатата на пензијата за време додека е во работен

однос или врши работи или задачи за основни и други организации на здружен труд, државни органи, задруги, општествени и други организации, како и за време на вршење самостојна дејност за која е установено задолжително пензиско и инвалидско осигурување.

Заедницата може да одреди да им се исплатува дел од пензијата на вработените корисници на пензија или на корисниците на пензија кои вршат самостојна дејност за која е установено задолжително пензиско и инвалидско осигурување, кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж од 40 години (маж) односно 35 години (жена), а истата е помала од просечниот личен доход во Републиката за време на вработувањето односно вршењето на самостојната дејност.

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА

Член 33

Права од пензиското и инвалидското осигурување по овој договор може да оствари носач на кој му е признаено својство на осигуреник.

Својството на осигуреник и основните на осигурување, врз основа на пријавата и пензискиот стаж со решение ги утврдува филијалата на Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, односно овластената стручна служба на чие подрачје се наоѓа железничката станица кај која носачот е регистриран.

Член 34

Остварувањето, користењето и губењето на правата од пензиското и инвалидското осигурување се врши според Одредбите на член 60 до 62 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, член 119 до 134 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување и прописите од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 35

Ако со овој договор не е определено поинаку, правата од пензиското и инвалидското осигурување се остваруваат во постапката утврдена со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Доколку со овој договор или прописите од ставот 1 на овој член не е регулирана постапката за остварување на некое право од пензиското и инвалидското осигурување, за остварување на тоа право ќе се применуваат одредбите од Законот за општа управна постапка.

Член 36

Пријава за осигурување, пријава за промена во текот на осигурувањето и одјава на осигурувањето, која влијае на престанокот на својството на осигуреник, како и на користењето и губењето на права од инвалидското и пензиското осигурување, поднесува Здружението до овластената стручна служба во рок од 8 дена од денот на приемот на носачот во членство на Здружението и неговата регистрација кај железничката станица, кога се работи за пријава на осигурувањето, односно од денот на настанатата промена кога се работи за одјава на осигурувањето и промена во текот на осигурувањето.

Член 37

Кога постапката за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување за одредени случаи во Законот се покренува по барање на осигуреникот односно членот на семејството на умрениот осигуреник, барањето по овој договор го поднесува осигуреникот, односно членот на семејството непосредно до овластената стручна служба.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 38

Осигурениците кои на денот на стапувањето во сила на овој договор се осигурени по Договорот за социјално осигурување на носачите на багаж на железничките станици на територијата на СР Македонија број 2067 од 10. VII. 1963 година (во натамошниот текст: Договор од 10. VII. 1963 година), по службена должност ќе бидат распоредени во основици на осигурувањето според член 26 од овој договор сметано од 1. I. 1974 година и по таа основа ќе се пресметува придонесот.

Член 39

Појаснувања за примената и спроведувањето на овој договор дава, по потреба, Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, во согласност со Здружението.

Член 40

Овој договор може да се менува само во согласност на договорните страни ако помеѓу договорачите не се постигне спогодба за измена на договорот, спорот ќе го решава арбитражна комисија од 3 члена. Во арбитражната комисија секоја странка именува по еден член, а овие спогодбено го избираат третиот член, како претседател. Одлуката на арбитражната комисија е задолжителна за обете страни.

Член 41

Во сите случаи кога овој договор се повикува на прописите на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, а дојде до измена на тие прописи, при остварувањето на правата од пензиското и инвалидското осигурување и извршувањето на обврските од овој договор, ќе се применуваат соодветните изменети прописи.

Член 42

Од 1 јануари 1974 година престануваат да важат одредбите на Договорот за социјално осигурување на носачите во железничките станици на територијата на СР Македонија бр. 2067 од 10. VII. 1963 година.

Член 43

Овој договор влегува во сила со денот на потпишувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

Бр. 01-609/1

15 март 1974 година

Скопје

Договорачи:

За Здружението на железничките носачи на СР Македонија

Претседател,
Раде Митревски, с. р.

За Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија по овластување

Директор
Душко Ѓорѓиев, с. р.

КОНКУРСИ

О Г Л А С

за изградба на фабричка хала, деловни простории и уредување на локацијата

Фабриката за бонбони, чоколада и кекси „Прогрес“ — Битола, објавува до сите заинтересирани градежни претпријатија дека прибира понуди за изградба на фабричка хала, деловни простории и уредување на фабричкиот двор.

Ориентационата вредност на објектот е 23.750.000 динари.

Рок за изградба 8 месеци од денот на склучувањето на договорот.

Предност имаат оние претпријатија кои се спремни објектот да го градат по пат на кредит.

Потребната документација може да се види секој работен ден од 10—12 часот во дирекцијата на фабриката, каде и ќе се одржи јавното наддавање, а за времето на неговото одржување понудувачите дополнително ќе бидат известени.

Рок за поднесување на понудите е 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“.

Во рок од 8 дена подносителите на понудите ќе бидат известени дали и која понуда е прифатена. (215)

Врз основа на член 68 од Статутот на работната организација и одлуката на Собирот на работните луѓе од 21 јуни 1974 година, конкурсната комисија при Управата за водовод и канализација — Струга,

распишува

КОНКУРС

за директор на работната организација — реизбор УСЛОВИ:

1. Да има завршено висока школска спрема — дипломиран градежен инженер,

2. Да има стаж во струката најмалку 4 години,

3. Да поседува морално-политички квалитети, идејно јасно определен за политиката на СКЈ и принципите на социјалистичките самоуправни односи,

4. Да не е осудуван со судска пресуда за кривично дело и да не е под истрага.

Кандидатот кон молбата треба да ги достави следните документи:

— доказ по точка 1, 2, 3 и 4 од конкурсот,

— извод на родените, и

— лекарско уверение.

Молбите без бараните прилози нема да се земаат во разгледување.

Конкурсот трае 20 дена, сметано од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со бараните прилози се поднесуваат на адреса:

Управа за водовод и канализација — Струга, ул. „Македонска“ 66, пошт. факс 58. (214)

распишува

КОНКУРС

ЗА ОЦЕНА НА ПОДОВНОСТ НА ИЗВЕДУВАЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА

ИЗГРАДБА НА ПРВАТА ЕТАПА НА РАДИОТЕЛЕВИЗИСКИОТ ДОМ ВО СКОПЈЕ

Предметот на конкурсот е оцената на подобноста на изведувачките организации на здружениот труд за изведба на градежните и градежно занаетчишките работи на првата етапа на Радиотелевизијскиот дом на Радиотелевизија Скопје во Скопје.

Пресметковната вредност на работите изнесува околу 42.000.000 динари.

Право на учество на овој конкурс имаат изведувачките организации на здружен труд овластени и регистрирани за изведување на вакви или слични објекти.

Заинтересираните изведувачки организации на здружен труд се должни во рок од 8 дена од објавувањето на овој конкурс да достават своја понуда на адреса: РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СКОПЈЕ — СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИИ.

Со понудата треба да се достави и следната документација:

- извод од уписот на организацијата во судскиот регистар за обавување на изведувачки работи,
- преглед на изведените вакви или слични објекти,
- попис на кооперантските организации за инсталатерските и занаетчиските работи,
- попис на механизацијата и опремата што ќе биде ангажирана на овој објект,
- список на инженерско-техничкиот кадар што ќе биде ангажиран на изведувањето на овој објект,
- биланс на работењето на изведувачката организација за 1973 година со основните показатели за деловните резултати,
- услови за кредитирање на работите: износ, рок и камата.

Изведувачките организации кои ќе учествуваат на овој конкурс се должни со понудата да приложат и акцептен налог на износ од 0,5% од пресметковната вредност како обезбедување на учеството на конкурсот.

За резултатите на конкурсот учесниците ќе бидат известени по заклучувањето на конкурсот.

Изведувачките организации на здружениот труд кои ќе се прогласат за подобни стекнуваат право непосредно на барање на инвеститорот да достават понуда за изведување на објектот.

Сите информации можат да се добијат во Секторот за инвестиции на РТВ — Скопје, тел. 31-577. (216)

Тутунскиот Комбинат — Прилеп, ООЗТ „Нико Доага“ — Крушево

распишува

К О Н К У Р С

ЗА ПОДОБНОСТ НА ИЗВЕДУВАЧИ ЗА ИЗГРАДБА НА МАГАЦИН ЗА СМЕШТАЈ НА ТУТУН И 2 КОМОРИ НА ФЕРМ ЗАВОД

I. ИЗГРАДБА НА МАГАЦИН ЗА СМЕШТАЈ НА ТУТУН

1. Инвеститорот — ООЗТ „Нико Доага“ — Крушево, ја отстапува целокупната изведба на магацин за смештај на тутун со подрум и приземје со околу 2000 м² површина, а работите ќе се отстапат по количини и единечни цени.
2. Ориентационата вредност на тие работи изнесува околу 3.500.000,00 дин.
3. Рокот за изведувањето ќе биде до крајот на месец ноември 1974 година.

II. ИЗГРАДБА НА 2 КОМОРИ ЗА ФЕРМ ЗАВОД

1. Инвеститорот — ООЗТ „Нико Доага“ — Крушево, ја отстапува изведбата на 2 комори на ферм-заводот за следните работи: монтажно-инсталатерски и изолатерски работи по пат на количини и единечни цени.
2. Ориентационата вредност на работите од претходната точка, ќе изнесува околу 900.000,00 дин.
3. Рокот за изведувањето ќе биде до крајот на месец ноември 1974 година.

III. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ НА ДВАТА ОБЈЕКТА

1. Местото на изведувањето на работите е во Крушево.
2. Рокот за поднесување на писмени пријави на конкурсот изнесува 30 дена, сметано од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.
3. Во рок од 5 дена ќе бидат известени учесниците на конкурсот за подобноста на изведувачите.
4. Условите за отстапување на работите, како и други податоци, потребни за составување на понудите на интересентите, ќе му бидат предочувани во седиштето на ООЗТ секој работен ден до траењето на конкурсот.
5. Критериумите за оценување на подобноста на изведувачките организации за изведба на работите се: да се регистрирани за таа дејност, да се кадровски и технички опремени и да се афирмирани изведувачи на такви објекти.
6. Во рок од 10 дена после собирањето на понудите, ќе бидат известени учесниците кој е прифатен.
7. Конкурсот за подобноста на изведувачите ќе се одржи третиот ден по завршувањето на конкурсот во 10 часот во седиштето на ООЗТ. (221)

Конкурсната комисија при Шумарскиот институт — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за следните звања:

- Научен советник во Отсекот за пошумување, плантажно производство, интензивни култури и озеленување;
- Стручен советник во Отсекот за педологија и микробиологија со исхрана на шумските почви;
- Научен соработник во Отсекот за економика и организација на шумарството и индустрија за преработката на дрво;
- Научен соработник во Отсекот за ентомологија и фитопатологија со заштита на шумите и нејзините производи.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите по Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 17/74).

Со пријавата кандидатите поднесуваат куса биографија и список на научни и стручни трудови.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (217)

С Л У Ж Б Е Н А О Б Ј А В А

Врз основа на член 8 од Општествениот договор за усогласување на распределбата на доходот и личните доходи во ООЗТ во стопанството („Службен весник на СРМ“ бр. 29/73), член 6 од Општествениот договор за усогласување на распределбата на доходот и личните доходи во ООЗТ и работните заедници во општествените дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 43/73) и член 6 од Одделниот општествен договор за усогласување на распределбата на доходот и личните доходи во ООЗТ и работните заедници врз чие работење не делуваат пазарните услови („Службен весник на СРМ“ бр. 14/74), а согласно настанатите промени во структурата на елементот бруто личен доход во стопанството од 1 април 1974 година според Законот за данокот на доход на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 47/73)

и законите за самоуправните интересни заедници објавени во „Службен весник на СРМ“ бр. 5/74, Службата на општественото книговодство — Централата во Скопје ги

објавува

следните заеднички елементи утврдени според податоците од периодичните пресметки за периодот јануари—јуни 1973 година и завршните сметки за 1973 година на ООЗТ во стопанството, и тоа:

I. ЗАЕДНИЧКИ ЕЛЕМЕНТ ШТО ГО ПРИМЕНУВААТ ООЗТ И РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ:

— Бруто личен доход по условно неквалификуван работник во стопанството остварен според завршните сметки за 1973 година

Дин. 19.032,00

II. ЗАЕДНИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ ШТО ГИ ПРИМЕНУВААТ ООЗТ ВО СТОПАНСТВОТО:

1. Доход за распределба по условно неквалификуван работник во стопанството за периодот јануари — јуни 1973 година

Дин. 10.413,00

2. Просечен бруто личен доход по условно неквалификуван работник во стопанството за периодот јануари — јуни 1973 година

Дин. 8.065,00

3. Односи за распределба на доходот во стопанството за периодот јануари — јуни 1973 година:

а) за проширување на материјалната основа на здружениот труд

22,5%

б) за лични доходи и други лични примања

77,5%

Со објавувањето на оваа Службена објава се ставаат вон сила објавените единствени показатели за периодот јануари—јуни, јануари—септември и јануари—декември 1973 година, под бр. 93/I-II од 13 мај 1974 година („Службен весник на СРМ“ бр. 23/1974).

Бр. 119

24 јуни 1974 година

Скопје

Генерален директор,
Благој Симеонов, с. р.

СОДРЖИНА

	Страна
298. Уредба за вооружувањето и опремата на милицијата — — — — —	729
299. Одлука за определување на мерки на непосредна општествена контрола на цените на производите и услугите од интерес за Републиката — — — — —	729
300. Одлука за давање на кредити од средствата на штедните влогови кај Поштенската штедилница — — — — —	730
301. Одлука за определување орган за давање согласност за изменување и дополнување на тарифите за превоз на патници во внатрешниот железнички сообраќај — — — — —	731
302. Решение за именување потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи — — — — —	731

303. Решение за именување потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи — — — — —	731
304. Решение за именување помошник на републичкиот секретар за внатрешни работи — — — — —	732
305. Решение за именување советник на републичкиот секретар за земјоделство и шумарство — — — — —	732
306. Решение за именување на два члена на Конкурсна комисија за именување директор на Републичкиот завод за унапредување на домаќинството — — — — —	732
307. Решение за именување на три члена на Конкурсна комисија за именување на директор на Домот за доенчиња и мали деца — Битола — — — — —	732
308. Решение за именување членови на Иницијативниот одбор за основање и конституирање на Републичката заедница за вработување — — — — —	732
309. Упатство за легитимацијата на просветниот инспектор — — — — —	733
310. Упатство за содржината на годишниот план за стопанисување со риболовните води — — — — —	733
311. Упатство за образец на легитимацијата за чувар на риболовот — — — — —	734
312. Упатство за обрасците на легитимација за стопански риболов и на дозволи за спортски риболов — — — — —	734
313. Наредба за одредување ловостој на одредени видови риби и ракови — — — — —	735
314. Наредба за забрана ловење на одредени видови риби и ракови под одредена големина — — — — —	736
315. Наредба за ограничување употребата на риболовни средства за стопански и спортски риболов — — — — —	737
316. Наредба за временна забрана на лов на риба во одредени риболовни води — — — — —	737
317. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 34/73 од 30 мај 1974 година — — — — —	737
318. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 35/73 од 30 мај 1974 година — — — — —	738
319. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 45/73 од 28 март 1974 година — — — — —	739
320. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 4/74 од 18 април 1974 година — — — — —	741
321. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 44/73 од 30 мај 1974 година — — — — —	743

Општествени договори и самоуправни спогодби

99. Договор за спроведување на политиката на цените во СР Македонија за 1974 година — — — — —	743
100. Спогодба за промена на затечените цени за производите — преработките од млеко во СР Македонија — — — — —	746

Општи акти на самоуправните интересни заедници

101. Договор за пензиско и инвалидско осигурување на носачите на багаж во железничките станици на територијата на СР Македонија — — — — —	746
---	-----